


Корисничко упатство за Irtem ALPHA ѓубрерастурач F8, F10, F12, F14, F16, F20

Овој прирачник е подготвен да ви помогне да го користите производот на правилен и ефикасен начин.

Овај приручник је припремљен да вам помогне да правилно и ефикасно користите производ.

Ovaj priručnik je pripremljen da vam pomogne da pravilno i efikasno koristite proizvod.

Ky manual është përgatitur për t'ju ndihmuar të përdorni produktin në mënyrë korrekte dhe efikase.



Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го користите ѓубрерастурачот и исто така чувајте го за потребите во иднина.

Молимо прочитајте овај приручник пре употребе вашег расипача и сачувајте га за будуће потребе.

Molimo Vas da pročitate ovaj priručnik prije korištenja Vašeg rasipača i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Ju lutemi, lexoni këtë manual përpara se të përdorni shpërndarësin tuaj dhe gjithashtu mbajeni për nevoja në të ardhmen.

Почитуван кориснику,

Ви благодариме што го избравте IRTEM.

Овој прирачник е дел од вашата машина и ви дава важни информации за машината. Овие информации важат само за моделите споменати на насловната страница.

Љубезно ве советуваме внимателно да го прочитате пред да ја користите машината за да добиете максимална ефикасност и точност од ѓубрерастурачот. Исто така, ве советуваме строго да ги следите безбедносните упатства за да избегнете какви било несреќи и штети.

Ѓубрерастурачот на вештачко ѓубриво што го купивте е покриен со условите на гаранцијата за две години, почнувајќи од датумот кога сте го купиле од дилерот. За да ги добиете придобивките од ова кога е потребно, проверете дали ги следите упатствата споменати во овој прирачник.

Со сите наши најдобри желби...

Irtem Agrimachinery

Poštovani korisniče,

Hvala vam što ste odabrali IRTEM.

Ovaj priručnik je dio vašeg uređaja i daje vam važne informacije o tome mašina. Ove informacije se odnose samo na modele navedene na naslovnoj stranici.

Savjetujemo vam da ga pažljivo pročitate prije korištenja stroja kako biste dobili maksimalnu efikasnost i preciznost odlaganja smeća. Također vam savjetujemo da se striktno pridržavate sigurnosnih uputa kako biste izbjegli nesreće i oštećenja.

Rasipač đubriva koji ste kupili pokriven je uslovima garancije u trajanju od dve godine, počevši od datuma kada ste ga kupili od prodavca. Da biste iskoristili prednosti ovoga kada je to potrebno, obavezno slijedite upute spomenute u ovom priručniku.

Uz sve naše najbolje želje...

Irtem Agrimachinery

I dashur përdorues,

Faleminderit që zgjodhët IRTEM.

Ky manual është pjesë e pajisjes suaj dhe ju jep informacione të rëndësishme rreth tij Makineria. Ky informacion vlen vetëm për modelet e përmendura në faqen e kopertinës. Ju këshillojmë që ta lexoni me kujdes përpara se të përdorni makinën për të përfutur efikasitet dhe saktësi maksimale nga hedhja e plehrave. Gjithashtu ju këshillojmë që të ndiqni me përpikëri udhëzimet e sigurisë për të shmangur çdo aksident dhe dëmtim.

Përhapësi i plehrave që keni blerë mbulohet nga kushtet e garancisë për dy vjet, duke filluar nga data që e keni blerë nga tregtari. Për të përfutur nga kjo kur është e nevojshme, sigurohuni që të ndiqni udhëzimet e përmendura në këtë manual.

Me gjithë urimet tona më të mira...

Irtem Agrimachinery



А.2.1. Символи за предупредување

А.2.1. Символи упозорења

А.2.1. Simboli upozorenja

А.2.1. Simbolet paralajmëruese



Внимателно прочитајте го упатството за употреба пред да го користите.

Пажљиво прочитајте упутство за употребу пре употребе.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte korisnički priručnik.

Lexoni me kujdes manualin e përdorimit përpara përdorimit.



Запрете го тракторот и земете го клучот пред да извршите какво било прилагодување на ѓубрерастурачот кога е прикачен на тракторот или кога правите каков било вид одржување или поправка.

Зауставите трактор и узмите клуч пре него што извршите било какво подешавање на посипачу када је причврштен за трактор или извршите било какву врсту одржувања или поправки.

Zaustavite traktor i uzмите ključ prije nego što izvršite bilo kakvo podešavanje na posipaču kada je pričvršćen na traktor ili izvršite bilo kakvo održavanje ili popravak.

Ndaloni traktorin dhe merrni çelësin përpara se të bëni ndonjë rregullim në shpërndarësin kur ai është i lidhur me traktorin ose të bëni ndonjë lloj mirëmbajtjeje ose riparimi.



РИЗИК од НЕСРЕЌА

Не стојте покрај тракторот или ѓубрерастурачот додека има оператор на тракторот.

РИЗИК ОД УДАРАЊА

Немојте стајати иза трактора или посипача док је руковалац на трактору.

RIZIK OD NESREĆE

Nemojte stajati iza traktora ili posipača dok je na traktoru rukovalac.

RREZIKU I RRËSIMIT DHE TË PASUR

Mos qëndroni pranë traktorit ose shpërndarësit kur ka një operator në traktor.



РИЗИК од ПАД

Не стојте на врвот на машината кога е прикачена на тракторот.

РИЗИК ОД ПАДАЊА

Немојте стајати на врху машине када је причвршћена за трактор.

RIZIK OD PADANJA

Nemojte stajati na vrhu mašine kada je pričvršćena za traktor.

RREZIK PËR RËNI

Mos qëndroni në majë të makinës kur është e lidhur me traktorin.



РИЗИК ОД ПОВРЕДА НА РАЦЕТЕ

РИЗИК ОД ПОВРЕДЕ РУКА

RIZIK OD POVREDE RUKA

RREZIK I DORËVE për t'u lënduar



РИЗИК од НЕСРЕЌА

Бидете внимателни додека стоите покрај дисковите и краците на машината. Тоа се подвижни органи на апаратот кога се прикачени на тракторот.

РИЗИК ОД НЕСРЕЌЕ

Будите опрезни док стојите поред дискова и ручица машине. Ово су покретни органи машине када су везани на трактор.

RIZIK OD NESREĆE

Budite oprezni dok stojite pored diskova i ručica mašine. Ovo su pokretni organi mašine kada su pričvršćeni na traktor.

RREZIK I AKSIDENTIT TË SHËNDRUESIT

Kini kujdes kur qëndroni pranë disqeve të shënjesit dhe krahëve të shënjesit. Këto janë organe të lëvizshme të mjetit kur lidhen me traktorin.



РИЗИК од НЕСРЕЌА НА ПЛАТФОРМАТА

РИЗИК ОД НЕСРЕЌЕ НА ПЛАТФОРМИ

RIZIK OD NESREĆE NA PLATFORMI

RREZIK I AKSIDENTIT TË PLATFORMËS



ТОЧКА ЗА КУКА

ТАЧКА за КУКУ

ТАЧКА за KUKU

PIKA E GRUPIT

РОТИРАЧКИ ОБЈЕКТИ

На машината има делови кои се вртат и ротираат дури и кога не се прикачени на тракторот. Држете ги прстите, рацете и облеката подалеку од нив и бидете внимателни ако треба да ги допирате.

РОТИРАЈУЌИ ОБЈЕКТИ

На машини постоје делови кои се okreћу и ротирају чак и кога нису причвршћени за трактор. Држете прсте, руке и одећу даље од нив и будите опрезни ако морате да додирнете.

ROTIRAJUĆI OBJEKTI

Postoje dijelovi na mašini koji se okreću i rotiraju čak i kada nisu pričvršćeni za traktor. Držite prste, ruke i odjeću dalje od njih i budite oprezni ako ih morate dodirnuti.

OBJEKTET TË Rrotullimit

Ka pjesë në makinë që rrotullohen dhe rrotullohen edhe kur nuk janë të lidhura me traktorin. Mbani gishtat, duart dhe rrobat larg tyre dhe kini kujdes nëse duhet t'i prekni.

Ризик од несреќа

Не стојте помеѓу тракторот и губрерастурачот додека тракторот не е запрен или додека има друг оператор на тракторот.

Ризик од незгоде

Немојте стајати измеѓу трактора и посипача док трактор није заустављен или се на трактору налази било кој друг руковалац.

Rizik od nesreće

Nemojte stajati između traktora i posipača dok traktor nije zaustavljen ili se na traktoru nalazi bilo koji drugi operater.

Rreziku i Aksidentit

Mos qëndroni midis traktorit dhe shpërndarësit kur traktori nuk është i ndalur ose kur ka ndonjë operator tjetër në traktor.



МАКСИМАЛНА БРЗИНА за транспорт додека оваа машина е прикачена на вашиот трактор.

МАКСИМАЛНА БРЗИНА за транспорт док је ова машина причвршћена за ваш трактор.

MAKSIMALNA BRZINA za transport dok je ova mašina pričvršćena na vaš traktor.

SHPEJTËSI MAKSIME për transport ndërsa kjo makinë është e lidhur me traktorin tuaj.

A.2.1.1 Вовед

Според статистичките податоци, 37 смртоносни работни несреќи од 100 се случуваат во земјоделските операции. Ова покажува колку треба да бидеме внимателни додека работиме со нашите трактори и со апаратите со кои работиме.

Најголем дел од несреќите се случуваат поради недоволно внимание на безбедносните упатства и законските прописи.

Земјоделските средства се управуваат со помош на силни моторни возила „Трактори“, па затоа ги сметаме за едно не одвоено од другото. Значи, претпоставуваме дека секое лице кое е подготвено да го користи апаратот опишан во овој прирачник има лиценца за користење трактор.

Со оваа свест многу е важно да ги прочитате, научите и почитувате безбедносните упатства.

Има други симболи за инструкции на вашата машина кои ќе ви помогнат да добиете поголема ефикасност од вашата машина, што ќе ви помогне да избегнете оштетување или расипување на машината опишана во оваа книга прирачник.

A.2.2. Инструкции за безбедност за возачите на тракторот

1. Можат да работат само оние кои имаат соодветна и валидна дозвола за користење на трактор.
 2. На тракторот треба да има заштитна шипка на покривот. Возачот исто така треба да го врзе безбедносниот појас додека седи во тракторот.
 3. Оперативното ниво на глас може да го оневозможи операторот да ги слуша или јасно да ги разбере гласовите од време на време. Поради оваа причина, додека работат со повеќе од еден оператор, операторите треба да го знаат најкорисниот, заеднички знаковен јазик.
 4. Избегнувајте да носите широки ткаенини или додатоци додека работите. Тие може да бидат зграпчени од кој било ротирачки орган на тракторот или апаратот прикачен на тракторот. Ова може да предизвика многу големи повреди или дури и смртни случаи.
 5. Тракторот и неговите главни органи, особено надворешните органи што се движат треба да се проверуваат секој ден пред да започнете со работа.
 6. Уверете се дека безбедносниот синџир на РТО вратилото е заклучен додека работи. Исто така, уверете се дека пластичната безбедносна бариера е од двете страни на вратилото РТО. Проверете дали правилната (означена) страна на РТО вратилото е поврзана со тракторот. Треба периодично да нанесувате маст на РТО вратилото.
 7. Проверете дали апаратот е поставен на земја поради која било причина за прекин на работата.
 8. Користете точни предни или задни дополнителни тежини на вашиот трактор според спецификациите на уредот што ќе го користите.
 9. Осигурете се дека хидрауличната пумпа е вклучена додека ги поврзувате или исклучувате лопатките на апаратот. Се препорачува да се користи заштитна облека при работа, очила, ракавици и сл.
 10. Возачот на тракторот треба да се увери дека сите безбедносни алатки споменати во ова упатство и или потпишани на апаратот постојат пред да започне со работа.
 11. НЕ СЕ ОБИДУВАЈТЕ да ракувате со оваа земјоделска опрема со трактор што не се совпаѓа со описите што се во овој прирачник.
 12. Однесувањето на тракторот додека е прикачен апарат не е исто на наклонети и на рамни полиња. Секогаш бидете внимателни кога работите на наклонети полиња. Во случај да забележите проблем со рамнотежата на тракторот, престанете да работите. Исто така, работната брзина треба да биде помала на наклонети полиња во споредба со рамни полиња.
-

13. Препорачливо е да проверите дали менувачот не е на која било позиција на менувачот и дека краците на погонската лента на РТО се слободни пред да го запалите моторот.
14. Проверете дали апаратот опишан во ова упатство е поставен на транспортната положба пред да возите на кој било пат отворен за јавна употреба.
15. Доколку е потребно да се изврши било каква електрична работа, поправка, поставување на системот на тракторот, проверете дали столбот е исклучен од батеријата
16. Никогаш не стојте под хидрауличните краци на тракторот кога е прикачен и подигнат уред.
17. Треба да користите правилен тип I категорија на клинови за прицврстување, завртки, навртки и слично во случај да не се обезбедени со апаратот или заменети од вас.
18. Обидете се да избегнете ненадејни прекини кога апаратот е прикачен на тракторот доколку не е потребно.
19. Проверете дали сите светилки, сигнални ламби, паркинг ламби се во работна состојба. И на тракторот и на имплементот, односно машината.
20. Имајте знаење за прва помош и ажурирани искуства. **Техниките за прва помош спасуваат животи.**

A.2.3. Безбедносни упатства за ракување со апаратот, предмет на овој кориснички прирачник.

1. Внимавајте на околината пред да започнете со работа. Погрижете се да нема деца, миленичиња, животни, стари или инвалиди наоколу. Уверете се дека нема ништо живо или предмет во вашата област на работа.
 2. Строго е забрането некој да седи, стои или да виси на апаратот додека се транспортира и работи.
 3. Уверете се дека хидрауличните краци што го носат системот за спојување со 3 точки на апаратот се заклучени за време на транспортот.
 4. Можно е земјоделските средства да фрлаат камења додека работат на нива. Поради оваа причина другите луѓе не треба да се приближуваат до апаратот додека работи на терен.
 5. Осигурајте се дека сте добиле обука за опремата од овластен технички персонал.
 6. Не стојте блиску до апаратот кога тракторот не е запрен и не се влече рачната копирачка. Исто така, не стојте блиску до апаратот ако има друг оператор на тракторот додека моторот е вклучен.
 7. Внимавајте додека вртите по аглите. Земете ги аглите полека. Уверете се дека нема ниту еден или никаков предмет во областа за маневрирање на аглите.
 8. Не ставајте се себеси, рацете или стапалото во резервоарот на апаратот од која било причина додека работите.
 9. Периодично контролирајте ги хидрауличните црева, шапките и слично за да бидете сигурни дека тие не се оштетени и безбедни за употреба.
 10. **Секоја поправка или модификација што е направена од неовластени лица ќе предизвика гаранциските услови да не функционираат.**
-

А.3. Технички спецификации и својства

А. 3.1. ALPHA ѓубрерастурач е дизајниран за;

- Работни ширини со опсег од 10, 12, 15 18 и 24 метри
- Капацитет на резервоарот со опсег од 800, 1000, 1200, 1400, 1600 и 2000 литри
- Работна брзина со опсег од 6, 8, 10, 12 и 15 km/h
- Цврсто формирани ѓубрива со дијаметар помеѓу 2 - 10 mm
- Цврсто формирани ѓубрива кои можат да се тркалаат на површини со наклон од 40 степени.

А.3.1. АЛФА Ѓубрерастурачот има многу својства што го прави „USER FRIENDLY“ машина.

Има видео на YOUTUBE кое ви покажува да разберете кои се овие својства. Користете ја оваа врска за да го погледнете видеото.

Во видеото ќе видите:

- Како е склопен резервоарот за ѓубриво
- Како се отвора и затвора капакот
- Како да ги замените дисковите за ширење
- Како да се испушти преостанатото ѓубриво од резервоарот
- Како се отвораат ситата во резервоарите
- Како работат LED светилките за време на ноќна смена
- и повеќе ...




<https://www.youtube.com/watch?v=aNB1X9mxVF8>

Наскоро ќе подготвиме уште повеќе видео прирачници и ќе емитуваме на нашата веб-страница.



A.3.2 Технички спецификации / Tehničke specifikacije / Specifikimet teknike

	F08	F10	F12	F14	F16	F20
Add-On tank size (l)	-	200	400	400+200	400+400	1200
Total tank capacity (liters)	800	1000	1200	1400	1600	2000
(A) Width (mm)	2150	2150	2150	2150	2150	2590
(B) Height (mm)	1095	1205	1315	1425	1535	1600
(C) Length (mm)	1187	1187	1187	1187	1187	1187
(D) Tank Length (mm)	1022	1022	1022	1022	1022	1022
(E Tank With (mm)	2030	2030	2030	2030	2030	2030
(F) Total Height with Tent (mm)	1305	1415	1525	1635	1745	1810
Total Weight (kg)	481	505	519	544	557	610
Tank Type	Hexagonal, Foldable, Detachable					
Signals & Lamps	Stop & Signal Lamps on each side, Led type projectors at each side for night shift					
Min. Power Reuirement (hp)	45	50	80	100	110	130
Min. – Max. Spreading Capacity (kg / hectare)	Min. 50 / Maximum 1.000					
Operating Speed Choices (km/hour)	6, 8, 10, 12, 15					
In tank mixer form and material	Special Form made of 5mm stainless steel 304 quality					
Transmission to the mixer	Chain type with double redactor gear transmission with tension control					
RPM of the mixer	0,215					
Vertical angle of the fertilizer bottom tank	51 degrees					
Types of spreadable fertilizers	Crystal, Granular, Piril, Pellet					
Working Widths Choosable (meters)	10-12-15-18-24, (36 with special discs)					
Tent Cover	Standart					
Kalibrasyon Sistemi	Optional					
Dropping point for fertilizer from tank to the spreader disc	Adjustable, Made of stainless steel					
Limitator for the field border edges	Optional					
Mud Fender	Standard & made of 304 quality stainless steel					
Trolley for traileed type usage	Optional					
Electronic speed & dosage control systems with GPS module	Optional					




A.4. Главни делови на ѓубрерастурачот/Главни dijelovi rasipača/Seksionet kryesore të Spreader

Има 6 главни делови кои се монтираат еден на друг и може да се расклопат доколку е потребно за поправка или замена.

Postoji 6 glavnih sekcija koje se montiraju jedna na drugu i mogu se rastaviti u slučaju potrebe za popravkom ili zamjenom.


Ka 6 seksione kryesore të cilat janë montuar njëra me tjetrën dhe mund të çmontohen në rast nevojë për riparim ose zëvendësim.




1. Главна шасија
2. Резервоар за ѓубрива
3. Механизам за прилагодување на дозата
4. Менувач и механизам за ширење
5. Миксер за резервоари
6. Покривка шатор

1. Glavna šasija
2. Rezervoar za đubrivo
3. Mehanizam za podešavanje doze
4. Menjač i mehanizam za širenje
5. Tank mikser
6. Poklopac za šator

1. Shasia kryesore
2. Depozita e plehrave
3. Mekanizmi i rregullimit të dozës
4. Kuti shpejtësie & Mekanizmi i Përhapjes
5. Mikser tankesh
6. Mbulesa e tendës




1. Главна шасија/Главна šasija/Shasia kryesore



Тоа е главниот дел на кој се прицврстени сите други делови и компоненти и кој ја презема целата сила на тежината на ѓубрерастурачот.

То је главни dio на koji су прицвршћени сви остали dijelovi i komponente i koji preuzima svu silu težine posipača.

Ќshtë pjesa kryesore në të cilën janë ngjitur të gjitha pjesët dhe përbërësit e tjerë dhe që merr të gjithë forcën e peshës së shpërndarësit.



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Шасија | 1. Šasija |
| 2. Заштитник на дискови | 2. Disc Protector |
| 3. Браник од кал | 3. Blatobran |
| 4. Пластични тркала | 4. Plastični točkovi |
| 5. Заклучување на резервоарот | 5. Zaključavanje rezervoara |
| 6. Рамка на менувачот | 6. Okvir mjenjača |
| 1. Shasi | 4. Rota plastike |
| 2. Mbrojtësi i diskut | 5. Kunjat e bllokimit të rezervuarit |
| 3. Parafango balte | 6. Korniza e kutisë së shpejtësisë |

2. Резервоар за ѓубрива/Rezervoar za đubrivo/Depozita e plehrave



Најмалиот резервоар е 800 литри.


Со ставање дополнителни делови на него, капацитетот може да се зголеми до 1600 l дури и по извесно време.

Najmanji rezervoar je 800 litara.

Stavljanjem dodatnih dijelova na njega se kapacitet može povećati do 1600 l čak i nakon vremena.

Rezervuari më i vogël është 800 litra.

Duke vendosur pjesë shtesë në të, kapaciteti mund të rritet deri në 1600 lt edhe me kalimin e kohës.



- | | |
|---|---|
| 1. Резервоар | 1. Tank |
| 2. Сита | 2. Sita |
| 3. Прозор кон резервоар | 3. Prozori rezervoara |
| 4. Водоводи | 4. Plumbs |
| 5. LED проектор | 5. LED projektor |
| 6. Парк, стоп и сигнални светла | 6. Park, stop i signalna svjetla |
| 7. Заштитна лента | 7. Sigurnosna traka |
| 1. Tank | 1. Tank |
| 2. Sita | 2. Sita |
| 3. Dritaret e rezervuarit | 3. Dritaret e rezervuarit |
| 4. Plumba | 4. Plumba |
| 5. Projektor LED | 5. Projektor LED |
| 6. Llambat parkimi, ndalimi dhe sinjalizimi | 6. Llambat parkimi, ndalimi dhe sinjalizimi |
| 7. Bar sigurie | 7. Bar sigurie |


3. Механизам за прилагодување на дозата/Mehanizam za podešavanje doze/Mekanizmi i rregullimit të dozës



Ова е механизмот со кој го одредувате ѓубривото по хектар и точката на паѓање на ѓубривото до дискот.

Ovo je mehanizam pomoću kojeg određujete đubrivo po hektaru i tačku pada đubriva na disk.


Ky është mekanizmi me të cilin përcaktoni plehun për hektar dhe pikën e rënies së plehut në disk.



Прилагодувањето на нормата се врши со помош на скала поделена на 100.

Podešavanje norme se vrši uz pomoć skale podijeljene na 100.

Rregullimi i normës bëhet me ndihmën e një shkalle të ndarë në 100.



1. Хидраулично прилагодување на дозата
2. Линеарен активатор
3. Леви и десни празнења
4. Површински челик
5. Вага за прилагодување на дозата
6. Лента со миксер
7. Рачка за приспособување на дозата
8. Миксер

1. Hidraulično podešavanje doziranja
2. Linearni aktivator
3. Lijevi i desni punjači
4. Površinski čelik
5. Vage za prilagođavanje doze
6. Traka miksera
7. Ruka za podešavanje doze
8. Mikser


1. Rregullimi i dozës hidraulike
2. Aktivizues linear
3. Shkarkuesit majtas dhe djathtas
4. Çeliku sipërfaqësor
5. Shkallët për rregullimet e dozës
6. Bar mikser
7. Krah i rregullimit të dozës
8. Mikser

4. Механизам на менувачот и дискови на ѓубрепастурачот / Mehanizam mjenjača i diskovi za rasipanje / Mekanizmi i kutisë së shpejtësisë & Disqet e Përhapjes së Plehrave



ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:

Положбата на клапните на едниот диск треба да има разлика од 90 степени во однос на другиот. Ве молиме погледнете ја сликата долу. Ова е важно за распределбата на ѓубривото да биде рамномерна и ѓубривата што излегуваат од двата диска да не се удираат меѓу себе повеќе од дозволеното.



Менувачи ;

Менувач од типот Т : Тоа е менувачот во средината што го дистрибуира движењето од погонската оsovина PTO до двата дискови за ширење и до миксер во резервоарот за ѓубриво.

Менувач од типот L : го менува правецот на движење од централната менувачка кутија и во исто време го зголемува вртежите во минута за да постигне доволно брзина на дисковите за ширење.

Дискови за ширење:

Има по две од секоја страна и секој од нив има по две клапни. Една од клапните е подолга од другата.

Мjenjaчи ;

Мjenjaч типа Т : Тој е мjenjaч у средини који raspoređuje kretanje од kardanskog vratila на два диска за posipanje и на mikser у резервоару за đubrivo.

Мjenjaч типа L : mijenja smjer kretanja из centralnog mjenjača и istovremeno povećava broj okretaja како би postigao dovoljnu brzinu на diskovima за posipanje.

Дискови за posipanje:

Има их по два са сваке стране и сваки од njih има по два poklopca. Један од preklopa је duži од drugog.

Кути ingranazhesh ;

Кути ingranazhi и типит Т : Ёштё kutia е shpejtёsisё нё mes qё shpёrndan lёvizjen nga boshti drejtues PTO нё dy disqet shpёrndarёse dhe нё mikser нё rezervuarin е plehrave.

Kambio и типит L : Ndryshon drejtimin е lёvizjes nga kutia е marsheve qendrore dhe нё тё nјёjtёn kohё rrit RPM пёр тё arritur shpejtёsi тё mjaftueshme нё disqet shpёrndarёse.

Disqet shpёrndarёse:

Ka dy prej tyre нё secilёn anё dhe secila prej tyre ka nga dy pёrplasje. Nјёra nga flapat ёштё мё е gjatё се tјetra.

VAŽNA NAPOMENA:


Položaj klapni на jednom disku treba да има разлику од 90 степени у односу на други.

Molimo pogledajte sliku на lijevoj strani. Ovo је važno како би distribucija đubriva bila ravnomerna и да се đubriva која izlaze из oba диска не ударају једно о друго више од dovoljenog.

SHËNIM I RËNDËSISHËM:

Pozicioni и flapave нё nјёrin disk duhet тё ketё нјё ndryshim 90 gradё me tјetrin.

Ju lutemi shikoni foton нё тё majtё. Kjo ёштё е rёndёsishme нё mёnyrё qё shpёrndarja е plehut тё jetё е barabartё dhe plehrat qё dalin nga тё dy disqet тё mos godasin nјёri-tјetrin мё shumё се са lejohet.



1. Менувач „Т“

2. Менувач „L“

3. Лев диск

4. Десен диск

5. Кратко вратило

6. Долго вратило

7. Механизам на миксерот

1. “Т” мjenjaч

2. “L” мjenjaч

3. Lijeви disk

4. Desni disk

5. Kratka osovina

6. Duga osovina

7. Zupčanik за mehanizam miksera

1. Kuti ingranazhi “Т”

2. Kuti ingranazhi “L”

3. Disku и majtё


4. Disku и djathtё

5. Bosht и shkurtёr

6. Bosht и gjatё

7. Ingranazh пёр mehanizmin е mikserit

5. Механизам за пренос на миксер/Mehanizam prijenosa miksera/Mekanizmi i Transmetimit të Mikserit



Na dnu rezervoara za đubrivo nalazi se mehanizam za mešanje. Radi na centraliziranoj horizontalnoj osi. Potreban pokret dolazi iz centralnog T mjenjača i postoji sistem prijenosa koji smanjuje broj okretaja na određeni nivo tako da mikser ne kvari idealan oblik granuliranog đubriva, ali i izbjegava da đubrivo postane poput travnjaka.

Uz pomoć miksera u rezervoaru se ostvaruje dobar i kontinuiran protok.

Postoje dvostruki zupčanici prijenosa koji pomažu smanjenju PTO-a za skoro 5 puta.

Takođe postoji jedinstven sistem zatezanja koji osigurava da sistem lanca uvek radi ispravno.

Има механизам за мешање поставен на дното на бункерот за ђубриво. Работи на централизирана хоризонтална оска. Потребното движење доаѓа од централниот менувач Т и има систем за пренос кој ги намалува вртежите во минута на одредено ниво, така што миксерот не ја нарушува идеалната форма на гранулираното ђубриво, туку и избегнува ђубривото да стане деформирано како прав. Со помош на миксер има добар и континуиран проток во резервоарот.

Има двојни преносни запчаници кои помагаат да се намали РТО за речиси 5 пати.


Исто така, постои уникатен систем за затегнување кој гарантира дека системот на синџирот секогаш работи правилно.

Ekziston një mekanizëm përzierës i vendosur në fund të pleshtit të plehrave. Punon në një bosht të centralizuar horizontal. Lëvizja e kërkuar vjen nga kutia e marsheve T qendrore dhe ekziston një sistem transmetimi i cili redukton RPM në një nivel të caktuar në mënyrë që përzierësi të mos dëmtojë formën ideale të plehut të grimcuar, por edhe të shmangë që plehrat të bëhen si terren.

Me ndihmën e mikserit ka një rrjedhje të mirë dhe të vazhdueshme në rezervuar.

Ka rrota të dyfishta të transmetimit që ndihmojnë në reduktimin e PTO me gati 5 herë.

Gjithashtu ekziston një sistem unik tensioni i cili siguron që sistemi i zinxhirit të funksionojë gjithmonë siç duhet.



1. Механизам за пренос на ланец за миксер
2. Група за запчаници за менувач Z15-Z36
3. Z29 Горен запчаник
4. Горна тензија пролет
5. Пружина со помала тензија
6. Горна тензија
7. Намалување на тензијата

1. Mehanizam lančanog prijenosa za mikser
2. Z15-Z36 Grupa lančanika prijenosa
3. Z29 Gornji lančanic
4. Gornja zatezna opruga
5. Opruga donjeg zatezanja
6. Gornja napetost
7. Smanjite napetost

1. Mekanizmi i transmetimit të zinxhirit për mikserin
2. Grupi i dhëmbëve të transmisionit Z15-Z36
3. Z29 Gërpi i sipërm
4. Pranvera e tensionit të sipërm
5. Pranvera me tension të ulët
6. Tensioni i sipërm
7. Tension më të ulët

A.5. Поврзување со тракторот и позиционирање на ѓубрерастурачот

За да можете да го користите овој распрскувач и со големи и со мали трактори, постојат две различни положби на страничните иглички за поврзување. Неопходно е да направите две прилагодувања откако ќе го прикачите распрскувачот на вашиот трактор, но пред да започнете со операцијата за ширење. Тоа се „прилагодување на висината“ и „приспособување на наклонот“.

A.5. Povezivanje sa traktorom i pozicioniranje rasipača

Kako biste omogućili da ovaj posipač možete koristiti i sa velikim i sa malim traktorima, postoje dva različita položaja za bočno postavljanje klinova. Potrebno je izvršiti dva podešavanja nakon što pričvrstite posipač na traktor, ali prije početka rada posipanja. To su "podešavanje visine" i "podešavanje nagiba".

A.5. Lidhja me Traktorin & Pozisionimi i Përhapësit

Për të mundësuar përdorimin e këtij shpërndarësi si me traktorë të mëdhenj ashtu edhe me të vegjël, ka dy pozicione të ndryshme për vendosjen anash kunjave lidhëse. Është e nevojshme të bëni dy rregullime pasi të lidhni shpërndarësin në traktorin tuaj, por përpara se të filloni funksionimin e shtrirjes. Këto janë "rregullimi i lartësisë" dhe "rregullimi i prirjes".

Прилагодување на висината/Podešavanje visine/Rregullimi i lartësisë:


Извадете го синцирот за прилагодување од пластичната кутија со алатки што е прикачена на шасијата. Вметнете ја иглата во дупката на иглата како што е прикажано на сликата. Подигнете го распрскувачот на ѓубрива додека само работ на ланецот не ја допре земјата.

Izvadite lanac za podešavanje iz plastične kutije za alate koja je pričvršćena na šasiju. Umetnite iglu u otvor na igli kao što je prikazano na slici.

Podignite rasipač đubriva sve dok samo ivica lanca ne dodirne tlo.

Hiqni zinxhirin e rregullimit nga kutia e veglave plastike e cila është ngjitur në shasi. Fusni kunjin në vrimën e kunjit siç tregohet në foto.

Ngrini lart shpërndarësin e plehrave derisa vetëm buza e zinxhirit të prekë tokën.



1. Кутија со алатки

2. Капак на кутијата со алатки

Свртете го капакот четвртина тура кон левата страна и повлечете го нагоре. Синцир за прилагодување на висината, е едноставно прицврстување со клин за заклучување на горниот раб. Во случај на губење, можете да го замените со синцир од 62 cm во должина.

1. Kutija za alate


2. Poklopac kutije za alat

Okrenite poklopac za četvrtinu puta prema lijevoj strani i povucite prema gore. Lanac za podešavanje visine, je jednostavan lančanič sa klinom za zaključavanje na gornjoj ivici. U slučaju gubitka možete zamijeniti lancem dužine 62 cm.

1. Kutia e veglave

2. Kapaku i kutisë së veglave


Kthejeni kapakun për një çerek turne në anën e majtë dhe tërhiqeni lart. Zinxhiri i rregullimit të lartësisë, është një zinxhir i thjeshtë me një kunj kyçjeje në skajin e sipërm. Në rast të humbjes mund ta zëvendësoni me një zinxhir 62 cm të gjatë.



Поставување на синџирот за прилагодување на висината

Postavljanje lanca za podešavanje visine

Vendosja e zinxhirit të rregullimit të lartësisë



Правилно прилагодување

Ispravno podešavanje


Rregullimi i saktë

Прилагодување на наклонот/Podešavanje nagiba/Rregullimi i pjerrësisë:

За да ја завршите работата правилно, треба да се погрижите ѓубрерастурачот да биде паралелен со површината на земјата во двете насоки. Така, поставени се два маркери на десниот преден агол на машината. Проверете дали и двата се вертикални во однос на земјата.

Da biste pravilno obavili posao, pazite da posipač bude paralelan s površinom tla u oba smjera. Tako smo postavili dva viska na prednji desni ugao mašine. Uvjerite se da su oba okomita u odnosu na tlo.

Për të kryer punën siç duhet, duhet të siguroheni që shpërndarësi të jetë paralel me sipërfaqen e tokës në të dy drejtimet. Kështu vendosëm dy plumba në këndin e përpamë të djathtë të makinës. Sigurohuni që të dyja të jenë vertikale në tokë.



1. Маркер за надолжната страна

2. Маркер за ширинската страна

1. Visak za dužinu strane

2. Visak za širinu stranu

1. Kumbulla për anën e gjatësisë

2. Kumbulla për anën e gjerë

A.6 Прилагодувања/Podešavanja/Rregullimet

Треба да се направат две главни прилагодувања. Првата е да ја прилагодите „работната ширина“ што значи ширина на областа што сакате да го разнесете ѓубривото одеднаш на ефективен начин додека се движите напред на теренот. Второто прилагодување е да ја поставите количината на ѓубриво што сакате да ја растурите по хектар. Ова го нарекуваме „прилагодување на дозата“. Ќе мора да ги користите табелите претставени на крајот од прирачникот кои се нарекуваат ПОСТАВКИ за да ги направите овие две главни прилагодувања.

Ве молиме следете ги овие чекори за да ги направите прилагодувањата лесно и правилно.

Ќе дадеме примери за да се разбере објаснувањето.

Пример: Да претпоставиме дека сакаме да шириме ѓубриво со уреа (во зрнеста форма) на нивата. Нека саканата доза е 220 kg /ha, работна ширина 15 метри и работна брзина 10 km / h.

1. Чекор: Најдете ја табелата што одговара на типот на ѓубривото што сакате да го разнесете.

Postoje dvije glavne prilagodbe koje treba izvršiti. Prvi je da prilagodite „radnu širinu“ što znači širinu površine na koju želite da na efikasan način rasipate đubrivo istovremeno dok se krećete napred u polju.

Drugo podešavanje je podešavanje količine đubriva koju želite da unesete po hektaru. To nazivamo „prilagođavanjem doze“.

Morat ćete koristiti tabele predstavljene na kraju priručnika koje se zovu POSTAVKE da biste izvršili ova dva glavna podešavanja.

Molimo slijedite ove korake kako biste lako i ispravno izvršili podešavanja.

Navest ćemo primjere kako bi objašnjenje bilo razumljivo.

Primer: Pretpostavimo da želimo da rasipamo đubrivo uree (u obliku perle) na naše polje. Neka željena доза bude 220 kg/he, radna širina 15 metara i radna brzina 10 km/h.

1. Korak: Pronađite tabelu koja odgovara vrsti đubriva koje želite da rasipate.

Ka dy rregullime kryesore që duhen bërë. E para është të rregulloni "gjerësinë e punës" që do të thotë gjerësia e zonës që dëshironi të shpërndani pleh në të njëjtën kohë në mënyrë efektive duke ecur përpara në fushë.

Rregullimi i dytë është të vendosni sasinë e plehut që dëshironi të shpërndani për hektar. Ne e quajmë këtë "rregullim i dozës". Për të bërë këto dy rregullime kryesore, duhet të përdorni tabelat e paraqitura në fund të manualit, të quajtura SETTINGS.

Ju lutemi ndiqni këto hapa në mënyrë që të bëni rregullimet lehtësisht dhe saktë.

Do të japim shembuj për të kuptuar shpjegimin.

Shembull: Le të supozojmë se duam të përhapim pleh ure (në formë prilli) në fushën tonë. Le të jetë doza e dëshiruar 220 kg / ai, gjerësia e punës 15 metra dhe shpejtësia e funksionimit 10 km / orë.

1. Hapi: Gjeni tabelën që përputhet me llojin e plehut që dëshironi të përhapni.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Забелешка: Типот на ѓубриво е напишан на третиот ред од секоја табела. UPEA за нашиот пример е означена со балонот „1“. Bilješka: Vrsta đubriva je upisana u trećem redu svake tabele. UREA za naš primjer je označena balonom "1".

Shënim: Lloji i plehut shkruhet në rreshtin e tretë të çdo tabele. UREA për shembullin tonë shënohet me balonën "1".

2. Чекор: Најдете ја саканата работна ширина на масата. Користејќи ја истата табела прикажана на првиот чекор, ја наоѓаме саканата работа со која во нашиот пример е 15 m и која е означена со балон „2“.

Се препорачува да се користат правилни техники и опрема за сеене и садење за да се создадат траги за вас. Овие траги ќе ви требаат за да ги следите додека го ширите ѓубривото и тие ќе ви помогнат да направите рамномерно „рачно“ ширење.

2. Korak: Pronađite željenu radnu širinu na stolu. Koristeći istu tabelu prikazanu u prvom koraku nalazimo željeni rad sa kojim je u našem primjeru 15 m i koji je označen balonom „2“

Preporučljivo je koristiti ispravne tehnike i opremu za sjetvu i sadnju za stvaranje tragova za vas. Ovi tragovi će vam trebati da pratite prilikom rasipanja đubriva i oni će vam pomoći da napravite čak i „domaće“ rasipanje.

2.Hapi: Gjeni gjerësinë e dëshiruar të punës në tabelë.

Duke përdorur të njëjtën tabelë të treguar në hapin e parë, gjejmë punën e dëshiruar me të cilën është 15 m në shembullin tonë dhe e cila është shënuar me tullumbace "2".

Rekomandohet përdorimi i teknikave dhe pajisjeve korrekte të mbjelljes dhe mbjelljes për të krijuar gjurmë për ju. Këto gjurmë do t'ju duhen për t'u ndjekur gjatë përhapjes së plehrave dhe ato do t'ju ndihmojnë të bëni përhapjen edhe "homegjene".

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UYARILAR

Yukarıdaki değerler, item olarak yaptığımız saha denemeleri ve gözlemlerinin sonucu olup tavsiye niteliğindedir.

Gübrelerin biçim ve özgül ağırlıkları üretici firmaya göre değişiklik gösterdiğinden net ağırlıklarının belirlenebilmesi için küçük bir parselde kalibrasyon yapılmasını öneririz.

Друга опција е да користите системи поврзани со GPS и дигитални мапи каде што се достапни / Друга opcija je korištenje GPS povezanih sistema i digitalnih mapa gdje su dostupne / Një opsion tjetër është përdorimi i sistemeve të lidhura me GPS dhe hartave dixhitale aty ku ka.



Предупредување: Не е можно да се постигне работна ширина од 24 m со некој тип ѓубрива како UREA и Амониум сулфат. Значи, табелите не содржат параметри на делот од 24 метри за вакви ѓубрива. Причината за тоа е што густината на ваквите ѓубрива не е доволна за да се шират толку широко. Исто така, просечната големина на гранулитите на овие ѓубрива не се доволно големи и тешки за да се фрлат на 12 метри. Доколку е можно, дериватите на овие ѓубрива со поголеми просечни големина треба да се користат за да се постигнат 24 метри работна ширина.

UPOZORENJE: Nije dostupno za postizanje 24m radne širine sa nekim vrstama đubriva kao što su UREA i amonijum sulfat. Dakle, tabele ne sadrže nikakve parametre na dionici od 24 metra za takva gnojiva. Razlog tome je što gustina ovakvih đubriva nije dovoljna da se rasprostire na toliku širinu. Takođe, prosečna veličina granula ovih đubriva nije dovoljno velika i teška da se baci 12 metara dalje. Ako je moguće, treba koristiti derivate ovih đubriva veće prosečne veličine za postizanje 24 metra radne širine.

PARALAJMËRIM: Nuk është e disponueshme për të arritur 24 m gjerësi pune me disa lloje plehërash si ure dhe sulfat amonium. Pra, tabelat nuk përmbajnë asnjë parametër në seksionin prej 24 metrash për plehra të tillë. Arsyeja për këtë është se dendësia e plehrave të tillë nuk mjafton për t'u përhapur kaq gjerë. Gjithashtu, madhësia mesatare e kokrrizave të këtyre plehrave nuk është aq e madhe dhe e rëndë për t'u hedhur 12 metra larg. Nëse është e mundur, derivatet e këtyre plehrave me përmasa mesatare më të mëdha duhet të përdoren për të arritur 24 metra gjerësi pune.

3. Чекор: Прилагодување на положбата на паѓање и положбата на вратичката:

Првите два чекори ни помагаат да ги најдеме буквите и броевите наведени во табелата подолу со балон „3“

Со помош на буквите и бројките ќе направиме уште две прилагодувања.

Точка на паѓање: на дното на бункерот има два отвори каде ѓубривото паѓа на секој распространет диск. Центарот на овие отвори може да се движи од една позиција во друга. Позицијата на оваа точка ја нарекуваме „позиција на паѓање“.

Клапните се деловите фиксирани на дисковите за ширење. На секој диск има една долга и една кратка преклопка. Го собираат ѓубривото што паднало на дискот и му даваат брзина до работ и ги фрлаат со оваа кружна брзина. Кратката клапна фрла блиску, а долгата фрла на подалечно растојание. Нивните позиции може да се менуваат и тоа влијае на работната ширина.

3. Korak: Podešavanje položaja pada i položaja preklopa:

Prva dva koraka nam pomažu da pronajdemo slovo i brojeve naznačene u donjoj tabeli sa balonom "3"

Uz pomoć slova i cifara napravićemo još dva podešavanja.

Tačka padanja: Na dnu rezervoara postoje dva otvora kroz koje đubrivo pada na svaki disk za rasipanje. Središte ovih otvora može se pomicati s jedne pozicije na drugu. Položaj ove tačke nazivamo „položaj pada“.

Poklopci su dijelovi pričvršćeni na disкове za rasipanje. Na svakom disku ima jedan dugi i jedan kratak preklop. Skupljaju gnojivo koje je palo na disk i daju mu brzinu do ruba i bacaju ih ovom kružnom brzinom. Kratki zakrilac baca na bližu, a dugi na veću udaljenost. Njihov položaj se može mijenjati i to utiče na radnu širinu.

3. Hapi: Rregullimi i pozicionit të rënies dhe pozicionit të përplasjes:

Dy hapat e parë na ndihmojnë të gjejmë shkronjën dhe numrat e treguar në tabelën e mëposhtme me tullumbace "3". Me ndihmën e shkronjave dhe figurave do të bëjmë edhe dy rregullime të tjera. Pika e rënies: Në fund të pleshtit ka dy vrima ku plehu bie në çdo disqe përhapëse. Qendra e këtyre hapjeve mund të lëvizë nga një pozicion në tjetrin. Ne e quajmë pozicionin e kësaj pike si "pozicion në rënie". Fletët janë pjesët e fiksuara në disqet përhapëse. Ka një përplasje të gjatë dhe një të shkurtër në çdo disk. Mbledhin plehun që ka rënë në disk dhe i japin një shpejtësi deri në buzë dhe i hedhin me këtë shpejtësi rrethore. Fleta e shkurtër hedh në afërsi dhe përplasia e gjatë hedh në distancë më të largët. Pozicionet e tyre mund të ndryshohen dhe kjo ndikon në gjerësinë e punës.

3: The adjustment references matching the **fertilizer** and **working width** in the example we gave.

Tepsi Yüksekliği (Yerden):

85 cm

Gübre Yoğun

Kuyruk Mili Devri

:

540 D/D

Gübre:

ÜRE %46

İş Geni:

10 m iş genişliği

12 m iş genişliği

15 m iş genişliği

18 m iş genişliği

24 m iş genişliği

Kanat Ayarı:

A 2-6

C 2-6

F 2-6

F 2-7

HIZ

6 km/h8 km/h10 km/h12 km/h15 km/h6 km/h8 km/h10 km/h12 km/h15 km/h6 km/h8 km/h10 km/h12 km/h15 km/h6 km/h8 km/h10 km/h12 km/h15 km/h6 km/h8 km/h10 km/h12 km/h15 km/h

Skala

00.00

UYARILAR

Yukarıdaki değerler, İrtim olarak yaptığımız saha denemeleri ve gözlemlerinin sonucu olup tavsiye niteliğindedir.

Gübrelerin biçim ve özgül ağırlıklardan üretici firmaya göre değişikliklik gösterdiğinden net atım değerlerinin belirlenebilmesi için küçük bir parselde kalibrasyon yapılmasını öneririz.

Буквата (F во нашиот пример) ја покажува правилната позиција на раката за прилагодување на точката на паѓање (два на двете страни, по еден за секој диск). Броевите ја покажуваат правилната положба на фиксирање на клапите.

Првиот број „2“ е за КРАТКАТА КЛАПНА,

Slovo (F u našem primjeru) pokazuje ispravan položaj ruke za podešavanje tačke pada (dvije sa obje strane, po jedan za svaki disk). Brojevi pokazuju ispravan položaj fiksiranja klapni.


Prvi broj "2" je za KRATAK ZAKLOP,

Shkronja (F në shembullin tonë) tregon pozicionin e saktë të krahut të rregullimit të pikës së rënies (dy në të dy anët, një për çdo disk). Numrat tregojnë pozicionin e saktë të fiksimit të flapave.


Numri i parë "2" është për SHORT FLAP,

F 2-6


Düşme Noktası Değeri



Kanat Değeri



а вториот број „6“ е за ДОЛГАТА КЛАПНА / а други број “6” је за DUGI ZAKLOP / dhe numri i dytë "6" është për FLAP GJAT



Прилагодување на точката на паѓање:

Олабавете ја завртката со пластична рачка за да ја ослободите рачката за прилагодување прикажана на сликата. Доведете го центарот на раката до буквата што ја одредивме погоре. (Во нашиот случај тоа ќе биде F). Стегнете ја завртката. Направете го истото на спротивната страна на ѓубрерастурачот за другата точка на паѓање.


Podešavanje tačke pada: Otpustite vijak sa plastičnom ručkom kako biste oslobodili polugu za podešavanje prikazanu na slici. Dovedite središte ruke na slovo koje smo prethodno odredili. (U našem slučaju to će biti F). Fiksirajte vijak. Uradite isto na suprotnoj strani rasipača za drugu tačku pada.

Rregullimi i pikës së rënies: Lironi vidën me trajtë plastike në mënyrë që të lironi krahun e rregullimit të treguar në figurë. Sillni qendrën e krahut në shkronjën që kemi përcaktuar më sipër. (Në rastin tonë do të jetë F). Fiksoni vidën. Bëni të njëjtën gjë në anën e kundërt të shpërndarësit për pikën tjetër të rënies.

Подесување на клапните : Со олабавување на завртките прикажани со бр.6, им даваме соодветна положба на клапните. Како што можете да видите, кратката клапна на десната страна е фиксирана во дупката „2“, а долгата клапна од левата страна е фиксирана во дупката „6“ што се совпаѓа со поставките за нашиот пример.

Podešavanje zakrilaca: Otpuštanjem vijaka prikazanih sa br. 6 dajemo odgovarajući položaj zakrilcima. Kao što možete vidjeti, kratki preklop na desnoj strani je fiksiran na rupu "2", a dugi poklopac na lijevoj strani je fiksiran na rupu "6" što se poklapa sa našim primjerom postavki.

Rregullimi i flapave : Duke liruar bulonat e treguar me nr 6, i japim pozicionin e përshtatshëm llapave. Siç mund ta shihni, kapaku i shkurtër në anën e djathtë është i fiksuar në vrimën "2" dhe përplasja e gjatë në anën e majtë është fiksuar në vrimën "6" që përputhet me cilësimet e shembullit tonë.



1. ДИСК

2. Долга клапна
3. Кратка клапна
4. Дупки за скала на кратка клапна
5. Дупки за скала на долга клапна
6. Завртки за позиционирање
7. Завртки за прицврстување
(се користат за замена на клапни)

1. DISK

2. Dugi preklop
3. Kratki preklop
4. Rupe za kratki preklop
5. Rupe za dugi preklop
6. Vijci za pozicioniranje
7. Vijci za pričvršćivanje
(koriste se ako se klapne mijenjaju)

1. Përhapja e DISK-ut


2. Flap i gjatë
3. Flap i shkurtër
4. Vrimat e shkallës së shkurtër të përplasjes
5. Vrima me shkallë të gjatë të përplasjes
6. Bulonat e pozicionimit
7. Bulonat e fiksimit
(për t'u përdorur nëse do të zëvendësohen flapat)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Подесувањето помеѓу 1-4 е секогаш за КРАТКИТЕ КЛАПНИ, а подесувањето помеѓу 5-8 е секогаш за ДОЛГИТЕ КЛАПНИ. Затоа, во случај да треба да ги замените вашите клапни, погрижете се да ги поставите според оваа информација. Ако не го почитувате ова потсетување, нормите за ширење ќе бидат целосно погрешни и нема да бидат рамномерни како што треба.

UPOZORENJE: Ljestvice između 1-4 uvijek su za KRATKE ZAKLOPCE, dok su skale između 5-8 uvijek za DUGE ZAKLOPCE. Stoga, u slučaju da morate zamijeniti svoje klapne, pobrinite se da ih postavite prema ovim informacijama. Ako se ne povinujete ovom podsjećanju, norme širenja će biti potpuno pogrešne i neće biti ujednačene kako bi trebalo biti.


PARALAJMËRIM: Peshoret ndërmjet 1-4 janë gjithmonë për SHKURTËRAT E SHKURTRA, ku peshoret ndërmjet 5-8 janë gjithmonë për SHKURTAT E GJATE. Pra, në rast se ju duhet të zëvendësoni flapat tuaja, sigurohuni që t'i vendosni ato sipas këtij informacioni. Nëse nuk i bindeni këtij rikujtimi, normat e përhapjes do të jenë krejtësisht të gabuara dhe nuk do të jenë ashtu siç duhet.




Дел 1 ја прикажува областа каде што се фрла со кратките клапни, а делот 2 областа каде што со долгите клапни се фрла губриво. Odjeljak 1 pokazuje područje u koje se izbacuju kratki zaklopci, a dio 2 prikazuje područje u koje duge zaliske bacaју gnojivo. Seksioni 1 tregon zonën ku po hedhin flapat e shkurtra dhe seksioni 2 tregon zonën ku flapat e gjata hedhin plehra.

Комбинацијата за прилагодување A 1-5 овозможува минимална работна ширина. Комбинацијата за прилагодување G 4-8 овозможува максимална работна ширина.

Kombinacija podešavanja A 1-5 omogućava minimalnu radnu širinu. Kombinacija podešavanja G 4-8 omogućava maksimalnu radnu širinu. Kombinimi i rregullimit A 1-5 lejon gjerësinë minimale të punës. Kombinimi i rregullimit G 4-8 lejon gjerësinë maksimale të punës.



SHORT FLAP



LONG FLAP

Сликата го илустрира правилното позиционирање на клапите според нашиот пример. Slika ilustruje pravilno pozicioniranje klapni prema našem primjeru. Figura ilustron pozicionimin e saktë të flapave sipas shembullit tonë.

4. Чекор: Работна брзина

Постојат 5 различни работни брзини достапни на нашите табели за прилагодување на дозата. Тоа се 6, 8, 10, 12 и 15 km/h. Треба да ја означиме колоната на која е напишана брзината што ја одлучивме. Во нашиот пример тоа е 10 km/h и означено со балон „4“ на табелата подолу.

4. Korak: Radna brzina

Na našim tablicama za podešavanje doziranja dostupno je 5 različitih radnih brzina. To su 6, 8, 10, 12 i 15 km/h. Treba da označimo kolonu u kojoj je upisana brzina za koju smo se opredelili. U našem primjeru to je 10 km/h i označeno je balonom „4“ na donjoj tabeli.

4. Hapi: Shpejtësia e funksionimit

Ekzistojnë 5 shpejtësi të ndryshme funksionimi të disponueshme në tabelat tona të rregullimit të dozës. Këto janë 6, 8, 10, 12 dhe 15 km/h. Duhet të shënojmë kolonën në të cilën është shkruar shpejtësia që kemi vendosur. Në shembullin tonë është 10 km/h dhe është shënuar me tullumbace „4“ në tabelën e mëposhtme.

4. Operating speed **10**km/h

Tepsi Yüksekliği (Yerden):

85 cm

Gübre Yoğunluğu:

540 D/D

Gübre:

ÜRE %46

Iş Geni:

10 m iş genişliği

Kanat Ayarı:

A 2-6

HIZ

6 km/h

8 km/h

10 km/h

12 km/h

15 km/h

6 km/h

8 km/h

10 km/h

12 km/h

15 km/h

6 km/h

8 km/h

10 km/h

12 km/h

15 km/h

6 km/h

8 km/h

10 km/h

12 km/h

15 km/h

6 km/h

8 km/h

10 km/h

12 km/h

15 km/h

Skala

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,2

0,9

0,7

0,6

0,5

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

4,4

3,3

2,6

2,2

1,7

3,6

2,7

2,2

1,8

1,4

2,9

2,2

1,7

1,4

1,2

2,4

1,8

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

9,1

6,8

5,4

4,5

3,6

7,5

5,6

4,5

3,8

3,0

6,0

4,5

3,6

3,0

2,4

5,0

3,8

3,0

2,5

2,0

1,6

1,3

1,1

0,9

15,7

11,7

9,3

7,8

6,2

13,0

9,8

7,8

6,5

5,2

10,4

7,8

6,2

5,2

4,2

8,7

6,5

5,2

4,3

3,5

2,9

2,4

2,0

1,7

25,3

18,9

15,1

12,6

10,1

21,1

15,8

12,6

10,5

8,4

16,9

12,6

10,1

8,4

6,7

14,1

10,5

8,4

7,0

5,6

4,6

3,9

3,3

2,8

37,1

27,7

22,1

18,5

14,8

30,9

23,1

18,4

15,4

12,3

24,7

18,5

14,8

12,3

9,9

20,6

15,4

12,3

10,3

8,2

6,8

5,7

4,8

4,0

54,8

41,0

32,7

27,3

21,9

45,7

34,2

27,3

22,8

18,2

36,5

27,3

21,8

18,2

14,6

30,5

22,8

18,2

15,2

12,2

10,0

8,4

7,1

6,0

70,4

52,6

42,0

35,1

28,1

58,6

43,8

35,0

29,2

23,4

46,9

35,1

28,0

23,4

18,7

39,1

29,2

23,3

19,5

15,6

12,8

10,5

8,8

7,4

90,0

67,3

53,7

44,9

35,9

75,0

56,1

44,8

37,4

29,9

60,0

44,9

35,8

29,9

23,9

50,0

37,4

29,9

24,9

20,0

16,5

13,7

11,4

9,6

114,4

85,5

68,3

57,0

45,6

95,3

71,3

56,9

47,5

38,0

76,3

57,0

45,5

38,0

30,4

63,5

47,5

37,9

31,7

25,4

20,5

17,1

14,3

11,8

143,0

106,9

85,4

71,3

57,1

119,2

89,1

71,2

59,4

47,6

95,3

71,3

56,9

47,5

38,0

79,5

59,4

47,4

39,6

31,7

25,4

20,5

17,1

14,3

161,4

120,7

96,4

80,5

64,4

134,5

100,6

80,3

67,1

53,7

107,6

80,5

64,3

53,7

42,9

89,7

67,1

53,6

44,7

35,8

28,8

23,8

19,8

16,5

181,3

135,6

108,3

90,4

72,4

151,1

113,0

90,2

75,3

60,3

120,9

90,4

72,2

60,3

48,2

100,7

75,3

60,2

50,2

40,2

32,0

26,0

21,2

17,3

204,9

153,2

122,4

102,1

81,8

170,8

127,7

102,0

85,1

68,1

136,6

102,1

81,6

68,1

54,5

113,8

85,1

68,0

56,7

45,4

35,8

29,0

23,5

19,4

222,1

166,1

132,6

110,7

88,6

185,1

138,4

110,5

92,3

73,9

148,1

110,7

88,4

73,8

59,1

123,4

92,3

73,7

61,5

49,2

38,8

31,2

25,6

21,1

231,4

173,0

138,2

115,3

92,3

192,8

144,2

115,1

96,1

76,9

154,2

115,3

92,1

76,9

61,5

128,5

96,1

76,8

64,1

51,3

40,0

32,5

26,5

21,8

238,2

178,1

142,3

118,8

95,1

198,5

148,5

118,6

99,0

79,2

158,8

118,8

94,8

79,2

63,4

132,4

99,0

79,0

66,0

52,8

41,0

33,0

27,0

22,2

262,0

195,9

156,5

130,6

104,6

218,3

163,3

130,4

108,8

87,1

174,7

130,6

104,3

87,1

69,7

145,6

108,8

86,9

72,6

58,1

45,0

36,5

30,0

24,8

275,6

206,1

164,6

137,4

110,0

229,7

171,7

137,1

114,5

91,6

183,7

137,4

109,7

91,6

73,3

153,1

114,5

91,4

76,3

61,1

48,0

39,0

32,0

26,5

4

UYARILAR

Yukarıdaki değerler, İtem olarak yaptığımız saha denemeleri ve gözlemlerinin sonucu olup tavsiye niteliğindedir.

Gübrelerin biçim ve özgül ağırlıkları üretici firmaya göre değişkenlik gösterdiğinden net atım değerlerinin belirlenebilmesi için küçük bir parselde kalibrasyon yapılmasını öneririz.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ дека PTO треба да работи со 540 вртежи во минута за време на работата на ширење. За некои трактори кои немаат автоматско поставување на PTO RPM, овој RPM ќе биде поврзан со вртежи во минута. Во такви случаи, треба да го поставите најсоодветниот избор на работна опрема за да се осигурате дека ќе ја добиете точната брзина и точниот PTO RPM во исто време.

UPOZORENJE: NEMOJTE ZABORAVITI da PTO treba da radi sa 540 obrtaja u minuti tokom rada posipanja. Za neke traktore koji nemaju automatsko podešavanje broja obrtaja priključnog vratila, ovaj broj obrtaja će biti povezan sa uključivanjem broja obrtaja. U takvim slučajevima trebata postaviti najprikladniji izbor pogonskog zupčanika kako biste osigurali da u isto vrijeme dobijete ispravnu brzinu i ispravan broj okretaja priključnog vratila.

PARALAJMËRIM: MOS HARRONI se PTO duhet të funksionojë me 540 RPM gjatë funksionimit të përhapjes. Për disa traktorë që nuk kanë konfigurimin automatik të PTO RPM, ky RPM do të lidhet me RPM të aktivizuar. Në raste të tilla, duhet të vendosni opsionin më të përshtatshëm të marsheve të funksionimit për të siguruar që të merrni shpejtësinë e duhur dhe RPM të saktë PTO në të njëjtën kohë.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Работната брзина е многу важен фактор што влијае на дозата на ѓубриво по хектар. Обидете се да ја задржите брзината и вртежите во минута на моторот константни за време на работата.

Има нето отстапување од 33% во количината на ѓубриво по хектар помеѓу работната брзина од 6 km/h и работната брзина од 8 km/h.

Повеќе разликата во пејзажот повеќе се случува разликата во работната брзина.

На пример, на поле кое се наоѓа на страна од рид, вртежите во минута и брзините за искачување и спуштање треба внимателно да се прилагодат за да се одржи правилната работна брзина.



UPOZORENJE: Radna brzina je veoma važan faktor koji utiče na dozu đubriva po hektaru. Pokušajte održavati brzinu i broj okretaja motora konstantnim tokom rada. Postoji neto odstupanje od 33% u količini đubriva po hektaru između radne brzine od 6 km/h i radne brzine od 8 km/h.

Što je razlika u pejzažu, veća je razlika u brzini rada. Na primjer, na polju koje se nalazi na strani brda, broj okretaja i zupčanika za penjanje i spuštanje treba pažljivo podesiti kako bi se održala ispravna radna brzina.

PARALAJMËRIM: Shpejtësia e funksionimit është një faktor shumë i rëndësishëm që ndikon në dozën e plehut për hektar. Përpiquni të mbani konstante shpejtësinë dhe RPM të motorit gjatë operimit.

Ka një devijim neto prej 33% në sasinë e plehut për hektar ndërmjet shpejtësisë së funksionimit prej 6 km/h dhe shpejtësisë së funksionimit prej 8 km/h.

Më shumë ndryshimi në pejzazh ndodh më shumë ndryshimi i shpejtësisë së funksionimit. Për shembull, në një fushë e cila ndodhet në një anë të një kodre, RPM dhe ingranazhet e ngjitjes dhe zbritjes duhet të rregullohen me kujdes për të ruajtur shpejtësinë e duhur të funksionimit.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: При поголеми работни брзини, распределбата на гранулите од ѓубриво станува понерамномерна. Дури и при временски услови без ветер, гранулите ќе бидат под влијание на големата работна брзина како да има ветер. Ова може да предизвика потешкотии да се постигне добар резултат. Значи, операторот треба да ја земе оптималната брзина со преземање на некои параметри во кондиција како што се; Работна ширина, доза, тип на ѓубриво, просечна големина и тежина на гранулот. Ако саканата работна ширина не е на граници, дозата не е на минимални граници и големината на гранулацијата на ѓубривото не е многу мала и нема ветер тогаш можете да ја максимизирате брзината.



UPOZORENJE: Pri većim radnim brzinama distribucija granula đubriva postaje nejednake. Čak i pri vremenskim uslovima bez vjetrova, na granule će djelovati velika radna brzina kao da ima vjetrova. To može uzrokovati poteškoće u postizanju dobrog rezultata. Dakle, operater bi trebao uzeti optimalnu brzinu uzimajući u obzir neke parametre kao što su; Radna širina, doziranje, vrsta đubriva, prosečna veličina i težina granula. Ako željena radna širina nije u granicama, doziranje nije na minimalnim granicama i veličina granula đubriva nije jako mala i nema vjetrova nego možete maksimizirati svoju brzinu.

PARALAJMËRIM: Me shpejtësi më të larta funksionimi shpërndarja e kokrrizave të plehrave bëhet më e pabarabartë. Edhe në kushtet e motit pa erë, granula do të ndikohet nga shpejtësia e lartë e punës sikur të ketë pak erë. Kjo mund të shkaktojë vështirësi për të arritur një rezultat të mirë. Pra operatori duhet të marrë shpejtësinë optimale duke marrë në konsideratë disa parametra si p.sh. Gjerësia e punës, doza, lloji i plehut, madhësia dhe pesha mesatare e kokrrizave. Nëse gjerësia e dëshiruar e punës nuk është në kufi, doza nuk është në kufijtë minimalë dhe madhësia e kokrrizave të plehrave nuk është shumë e vogël dhe nuk ka erë sesa mund të maksimizoni shpejtësinë tuaj.

5-6. Чекор: Прилагодување на дозата:

Ја наоѓаме најблиската бројка до саканата стапка на дозирање на колоната што ја означивме на чекор 4. Според нашиот пример 218 е најблиската бројка до 220 што ја споменавме во нашиот пример. 218 е прикажан со балон „5“ на табелата подолу.

Кога ќе го означиме редот каде што е 218, одиме на ЛЕВАТА страна од табелата на тој ред и ја означуваме фигурата на првата колона што е бројка на скалата на ДОЗИРАЊЕ погодна за нашиот пример. Како што е прикажано со балонот „6“ за нашиот случај, бројката на скала за дозирање е „40“

5-6. Korak: Podešavanje doze:

Pronalazimo cifru najbližu željenoj brzini doziranja na koloni koju smo označili u koraku 4.

Prema našem primjeru 218 je najbliža cifra 220 koju smo spomenuli u našem primjeru.

218 je prikazan sa balonom "5" u tabeli ispod.

Kada označimo red u kojem je 218, idemo na LIJEVU stranu tabele u tom redu i označimo figuru u prvoj koloni koja je skala DOZIRANJA prikladna za naš primjer.

Kao što je prikazano sa balonom «6» za naš slučaj, brojka na skali doziranja je «40»

5-6. Hapi: Rregullimi i dozës:

Ne gjejmë shifrën më të afërt me normën e dëshiruar të dozës në kolonën që shënuam në hapin 4.

Sipas shembullit tonë 218 është shifra më e afërt me 220 që përmendëm në shembullin tonë.

218 është paraqitur me tullumbace "5" në tabelën e mëposhtme.

Kur shënojmë rreshtin ku është 218, shkojmë në anën e majtë të tabelës në atë rresht dhe shënojmë figurën në kolonën e parë që është shifra e shkallës së DOZIMIT të përshtatshme për shembullin tonë.

Siç tregohet me tullumbace "6" për rastin tonë, shifra e shkallës së dozës është "40".

Tepsi Yüksekliği (Yerden):	85 cm
Kıvrık Mili Devri	540 D/D

Gübre Yoğunluğu 0,81 dm3/kg

Gübre:

ÜRE %46

İş

Geni:

Kanat

Ayar:

10 m iş genişliği

12 m iş genişliği

15 m iş genişliği

18 m iş genişliği

24 m iş genişliği

A 2-6

C 2-6

F 2-6

F 2-7

H17

Skala

0

5

6

5

UYARILAR

Yukarıdaki değerler, İstem olarak yapılmış saha denemeleri ve gözlemlerinin sonucudur ve tavsiye niteliğindedir.

Gübrelerin biçim ve özgül ağırlıkları üretici firmaya göre değişkenlik gösterdiğinden net anlık değerlerinin belirlenebilmesi için küçük bir parselde kalibrasyon yapılmasını öneririz.

7. Чекор: Прилагодување на дозата:

Олабавете ја завртката на пластичната рачка (2). Поставете ја раката (3) на вагата според сликата одредена во чекор 6. Во нашиот случај тоа ќе биде 40. Поправете ја раката со повторно затегнување на рачката на завртката. Направете го истото и на скалата на другиот диск.

7. Korak: Podešavanje doze:



Otpustite vijak plastične ručke (2). Ponovo postavite ruku (3) na skalu prema figuri utvrđenoj u koraku 6. U našem slučaju to će biti 40. Popravite ruku tako što ćete ponovo pritисnutи ručicu zavrtnja.

Uradite isto i na skali drugog diska.

7. Hapi: Rregullimi i dozës:

Lironi vidën e dorezës plastike (2). Rivendosni krahun (3) në peshore sipas figurës së përcaktuar në hapin 6. Në rastin tonë do të jetë 40. Fiksoni krahun duke e shtrënguar sërish dorezën e vidës.

Bëni të njëjtën gjë edhe në shkallën e diskut tjetër.



Илустрација на скалата прилагодена на стапката 40 за овој пример.

Ilustracija skale prilagođene stopi 40 za ovaj primjer.

Ilustrimi i shkallës së përshtatur në shkallën 40 për këtë shembull.

A.7 Табели за прилагодување за некој различен тип на ѓубрива

A.7 Tablice za podešavanje za neke različite vrste đubriva

A.7 Tabelat e rregullimit për disa lloje të ndryshme plehrash

ЗАБЕЛЕШКА:

Фигурите подолу треба да се земат како совет според нашите теренски тестови и набљудувања. Бидејќи обликот, големината и густината на ѓубривата се различни меѓу себе во зависност од производителот, **ВЕ СОБЕТУВАМЕ** сами да направите калибрација и контрола на мало поле со секој нов вид ѓубриво што ќе го користите за прв пат со **IRTEM ALPHA SPREADER**. Можете да чувате свои белешки за идеалните прилагодувања за користење во иднина.



BILJEŠKA:

Brojke ispod treba uzeti kao savjet prema našim terenskim testovima i zapažanjima. Budući da se oblik, veličina i gustina gnojiva razlikuju jedni od drugih ovisno o proizvođaču **SAVJETUJEMO VAS** da napravite vlastitu kalibraciju i kontrolu na malom polju sa svakom novom vrstom đubriva koju ćete prvi put koristiti sa **IRTEM ALPHA RASPRIŠAČEM**. Možete zadržati vlastite bilješke za idealna prilagođavanja za upotrebu u budućnosti.

SHËNIM:

Shifrat e mëposhtme duhet të merren në bazë të testeve dhe vëzhgimeve tona në terren. Për shkak se forma, madhësia dhe dendësia e plehrave janë të ndryshme nga njëri-tjetri në varësi të prodhuesit, **NE JU KESHILLOJMË** të bëni kalibrimin dhe kontrollin tuaj në një pjesë të vogël të fushë me çdo lloj të ri plehërimi që do të përdorni herën e parë me **IRTEM ALPHA SPREADER**. Ju mund të mbani shënimet tuaja për rregullimet ideale për t'u përdorur në të ardhmen.

ЗАБЕЛЕШКА:

Ќе забележите дека бројките за дозирање за 24 метри работна ширина за некои ѓубрива не се **ДОСТАПНИ**.

Тоа се типови на ѓубрива кои не се доволно големи или тешки за да се фрлат на вкупно 24 метри и на хомоген начин. Ве молиме побарајте ја правилната форма на ѓубриво од добавувачот на вештачко ѓубриво во случај 24 метри да се задолжителни за вас.



BILJEŠKA:

Primetićete da brojke doziranja za 24 metra radne širine za neka đubriva nisu **DOSTUPNE**.

To su vrste đubriva koje nisu dovoljno velike ili teške da se bacaju na 24 metra ukupno i na homogen način. Molimo Vas da tražite ispravan oblik đubriva od dobavljača đubriva u slučaju da vam je 24 metra neophodna.

SHËNIM:

Do të vini re se shifrat e dozimit për 24 metra gjerësi pune për disa plehra nuk janë të disponueshme.

Këto janë llojet e plehrave të cilat nuk janë aq të mëdha apo të rënda për t'u hedhur në 24 metra në total dhe në mënyrë homogjene. Ju lutemi kërkoni formën e saktë të plehut nga furnizuesi i plehrave në rast se 24 metra është një domosdoshmëri për ju.

Height of the spreader disc from ground ; 85 cm

RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm

		UREA 46 % kg / hectare															Density of fertiliser :		0,81 kg/dm3							
Work Width		10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters				
Positions		A 2-6					C 2-6					F 2-6					F 2-7									
Speed	Dosage Skale	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
		km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km/h	km / h	km/h	km/h	km/h	km/h	km / h	km/h	km/h	km/h	km/h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
10	12	9	7	6	5	10	8	6	5	4	8	6	5	4	3	7	5	4	3	3	3					
15	44	33	26	22	17	36	27	22	18	14	29	22	17	14	12	24	18	14	12	10	10					
20	91	68	54	45	36	75	56	45	38	30	60	45	36	30	24	50	38	30	25	20	20					
25	157	117	93	78	62	130	98	78	65	52	104	78	62	52	42	87	65	52	43	35	35					
30	253	189	151	126	101	211	158	126	105	84	169	126	101	84	67	141	105	84	70	56	56					
35	371	277	221	185	148	309	231	184	154	123	247	185	148	123	99	206	154	123	103	82	82					
40	548	410	327	273	219	457	342	273	228	182	365	273	218	182	146	305	228	182	152	122	122					
45	704	526	420	351	281	586	438	350	292	234	469	351	280	234	187	391	292	233	195	156	156					
50	900	673	537	449	359	750	561	448	374	299	600	449	358	299	239	500	374	299	249	200	200					
55	1144	855	683	570	456	953	713	569	475	380	763	570	455	380	304	635	475	379	317	254	254					
60	1430	1069	854	713	571	1192	891	712	594	476	953	713	569	475	380	795	594	474	396	317	317					
65	1614	1207	964	805	644	1345	1006	803	671	537	1076	805	643	537	429	897	671	536	447	358	358					
70	1813	1356	1083	904	724	1511	1130	902	753	603	1209	904	722	603	482	1007	753	602	502	402	402					
75	2049	1532	1224	1021	818	1708	1277	1020	851	681	1366	1021	816	681	545	1138	851	680	567	454	454					
80	2221	1661	1326	1107	886	1851	1384	1105	923	739	1481	1107	884	738	591	1234	923	737	615	492	492					
85	2314	1730	1382	1153	923	1928	1442	1151	961	769	1542	1153	921	769	615	1285	961	768	641	513	513					
90	2382	1781	1423	1188	951	1985	1485	1186	990	792	1588	1188	948	792	634	1324	990	790	660	528	528					
95	2620	1959	1565	1306	1046	2183	1633	1304	1088	871	1747	1306	1043	871	697	1456	1088	869	726	581	581					
100	2756	2061	1646	1374	1100	2297	1717	1371	1145	916	1837	1374	1097	916	733	1531	1145	914	763	611	611					

Height of the spreader disc from ground : 85 cm

RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm

		Granulised Urea 46 % kg / hectare															Density of fertiliser :		1,03 kg/dm3							
Work Width		10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters				
Positions		A 2-5					C 2-8					E 3-7					E 4-6					F 4-8				
Speed	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	
Dosage Skale																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	7	5	4	4	3	6	5	4	3	2	5	4	3	2	2	4	3	2	2	2	3	2	2	2	1	
15	35	26	21	17	14	29	22	17	15	12	23	17	14	12	9	19	15	12	10	8	15	11	9	7	6	
20	77	57	46	38	31	64	48	38	32	25	51	38	30	25	20	43	32	25	21	17	32	24	19	16	13	
25	144	108	86	72	58	120	90	72	60	48	96	72	57	48	38	80	60	48	40	32	60	45	36	30	24	
30	236	176	141	117	94	196	147	117	98	78	157	117	94	78	63	131	98	78	65	52	98	73	59	49	39	
35	343	257	205	171	137	286	214	171	143	114	229	171	137	114	91	191	143	114	95	76	143	107	85	71	57	
40	458	342	273	228	183	381	285	228	190	152	305	228	182	152	122	254	190	152	127	101	191	143	114	95	76	
45	617	461	368	308	246	514	384	307	256	205	411	308	246	205	164	343	256	205	171	137	257	192	153	128	103	
50	807	603	482	402	322	672	503	402	335	268	538	402	321	268	215	448	335	268	223	179	336	251	201	168	134	
55	1074	803	641	535	428	895	669	534	446	357	716	535	427	357	286	597	446	356	297	238	447	335	267	223	179	
60	1240	927	741	618	495	1033	773	617	515	412	827	618	494	412	330	689	515	411	343	275	517	386	309	258	206	
65	1530	1144	913	763	610	1275	953	761	635	509	1020	763	609	508	407	850	635	507	424	339	637	477	381	318	254	
70	1757	1314	1049	876	701	1464	1095	874	730	584	1171	876	699	584	467	976	730	583	486	389	732	547	437	365	292	
75	2035	1522	1215	1014	812	1696	1268	1013	845	677	1357	1014	810	676	541	1130	845	675	564	451	848	634	506	423	338	
80	2146	1605	1281	1070	856	1788	1337	1068	891	714	1431	1070	854	713	571	1192	891	712	594	476	894	669	534	446	357	
85	2216	1657	1323	1105	884	1847	1381	1103	921	737	1477	1105	882	736	590	1231	921	735	614	491	923	690	551	460	368	
90	2369	1772	1415	1181	945	1974	1476	1179	984	788	1579	1181	943	787	630	1316	984	786	656	525	987	738	589	492	394	
95	2560	1914	1528	1276	1021	2133	1595	1274	1063	851	1706	1276	1019	851	681	1422	1063	849	709	567	1066	797	637	532	426	
100	2616	1956	1562	1304	1044	2180	1630	1301	1087	870	1744	1304	1041	869	696	1453	1087	868	724	580	1090	815	651	543	435	

Height of the spreader disc from ground ; 85 cm										RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm															
20 - 20 - 20 fertiliser kg/hectare										Density of fertiliser :					0,98 kg/dm3										
10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters					
A 1-5					A 2-6					E 2-5					E 2-7					C 3-7					
Speed	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h
Dosage Skale																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10	7	6	5	4	8	6	5	4	3	6	5	4	3	3	5	4	3	3	2	4	3	2	2	2
15	43	32	26	21	17	36	27	21	18	14	29	21	17	14	11	24	18	14	12	9	18	13	11	9	7
20	94	70	56	47	38	79	59	47	39	31	63	47	38	31	25	52	39	31	26	21	39	29	23	20	16
25	167	125	100	83	67	139	104	83	69	56	111	83	66	55	44	93	69	55	46	37	70	52	42	35	28
30	262	196	157	131	105	219	164	131	109	87	175	131	104	87	70	146	109	87	73	58	109	82	65	55	44
35	399	298	238	199	159	332	249	198	166	133	266	199	159	133	106	222	166	132	110	88	166	124	99	83	66
40	536	401	320	267	214	447	334	267	223	178	358	267	214	178	143	298	223	178	149	119	223	167	133	111	89
45	747	558	446	372	298	622	465	371	310	248	498	372	297	248	199	415	310	248	207	166	311	233	186	155	124
50	940	703	562	469	375	784	586	468	391	313	627	469	374	313	250	522	391	312	260	208	392	293	234	195	156
55	1184	885	707	590	472	986	738	589	492	394	789	590	471	393	315	658	492	393	328	262	493	369	294	246	197
60	1410	1055	842	703	563	1175	879	702	586	469	940	703	561	469	375	784	586	468	391	313	588	439	351	293	235
65	1732	1295	1034	863	691	1443	1079	862	719	576	1155	863	689	576	461	962	719	575	480	384	722	540	431	360	288
70	2028	1517	1211	1011	809	1690	1264	1009	843	674	1352	1011	807	674	540	1127	843	673	562	450	845	632	505	421	337
75	2301	1721	1374	1147	918	1918	1434	1145	956	765	1534	1147	916	765	612	1278	956	763	637	510	959	717	573	478	383
80	2615	1956	1562	1304	1044	2179	1630	1301	1086	870	1744	1304	1041	869	696	1453	1086	868	724	580	1090	815	651	543	435
85	2822	2110	1685	1407	1126	2352	1758	1404	1172	938	1881	1407	1123	938	751	1568	1172	936	781	626	1176	879	702	586	469
90	3137	2345	1873	1564	1252	2614	1954	1561	1303	1043	2091	1564	1249	1042	834	1743	1303	1041	869	695	1307	977	780	651	522
95	3230	2415	1929	1610	1289	2692	2013	1607	1342	1074	2154	1610	1286	1074	859	1795	1342	1072	895	716	1346	1006	804	671	537
100	3286	2457	1962	1638	1311	2738	2047	1635	1365	1093	2190	1638	1308	1092	874	1825	1365	1090	910	728	1369	1024	817	682	546

18 - 46 - 0 fertiliser kg/hectare																	Density of fertiliser :		1,02 kg/dm3							
RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm																										
Height of the spreader disc from ground ; 85 cm																										
Work Width		10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters				
Positions		A 1-5					A 2-7					E 2-5					E 2-7					C 3-7				
Speed	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	15 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	15 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	15 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	15 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	15 km/h	
Dosage Skale																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	9	7	5	5	4	8	6	5	4	3	6	5	4	3	2	5	4	3	3	2	4	3	2	2	2	
15	45	34	27	23	18	38	28	23	19	15	30	23	18	15	12	25	19	15	13	10	19	14	11	9	8	
20	100	75	60	50	40	84	63	50	42	33	67	50	40	33	27	56	42	33	28	22	42	31	25	21	17	
25	188	141	112	94	75	157	117	94	78	63	125	94	75	63	50	105	78	62	52	42	78	59	47	39	31	
30	290	217	173	144	116	241	181	144	120	96	193	144	115	96	77	161	120	96	80	64	121	90	72	60	48	
35	421	315	251	210	168	351	262	210	175	140	281	210	168	140	112	234	175	140	117	93	175	131	105	87	70	
40	577	432	345	288	230	481	360	287	240	192	385	288	230	192	154	321	240	191	160	128	240	180	144	120	96	
45	761	569	454	379	304	634	474	379	316	253	507	379	303	253	202	423	316	252	211	169	317	237	189	158	127	
50	951	711	568	474	379	792	592	473	395	316	634	474	379	316	253	528	395	315	263	211	396	296	237	197	158	
55	1187	888	709	592	474	989	740	591	493	395	792	592	473	395	316	660	493	394	329	263	495	370	295	247	197	
60	1517	1134	906	756	605	1264	945	755	630	504	1011	756	604	504	403	843	630	503	420	336	632	472	377	315	252	
65	1682	1258	1004	839	671	1402	1048	837	699	559	1121	839	670	559	448	935	699	558	466	373	701	524	419	349	280	
70	1981	1481	1183	988	790	1651	1234	986	823	659	1321	988	789	658	527	1101	823	657	549	439	825	617	493	411	329	
75	2257	1688	1348	1125	901	1881	1407	1123	938	751	1505	1125	899	750	601	1254	938	749	625	500	941	703	562	469	375	
80	2505	1873	1496	1249	1000	2088	1561	1247	1041	833	1670	1249	997	833	666	1392	1041	831	694	555	1044	781	623	520	417	
85	2929	2190	1749	1460	1169	2441	1825	1458	1217	974	1953	1460	1166	973	779	1627	1217	972	811	649	1220	913	729	608	487	
90	3422	2559	2043	1706	1366	2852	2132	1703	1422	1138	2281	1706	1362	1137	910	1901	1422	1135	948	759	1426	1066	851	711	569	
95	3487	2607	2082	1738	1391	2906	2173	1735	1448	1159	2324	1738	1388	1159	928	1937	1448	1157	966	773	1453	1086	867	724	580	
100	3496	2614	2088	1743	1395	2913	2178	1740	1452	1163	2331	1743	1392	1162	930	1942	1452	1160	968	775	1457	1089	870	726	581	

Height of the spreader disc from ground ; 85 cm

RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm

		15 - 15 - 15 fertiliser kg/hectare															Density of fertiliser :		1,13 kg/dm3												
Work Width		10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters									
Positions		A 1-5					A 2-5					E 2-5					E 2-6					E 3-7									
Speed		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
Dosage Skale		km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km/h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	7	6	5	4	4	8	6	5	4	3	6	5	4	3	3	5	4	3	3	2	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2
15	43	32	26	22	17	36	27	21	18	14	29	60	45	36	30	24	50	37	30	25	20	38	28	22	19	15	34	27	20	13	11
20	90	67	54	45	36	75	56	45	37	30	60	82	68	55	44	33	91	68	54	45	36	68	51	41	34	27	66	50	40	32	26
25	164	123	98	82	65	137	102	82	68	55	109	180	134	107	90	72	150	112	89	75	60	112	84	67	56	45	104	78	62	50	40
30	269	202	161	134	108	225	168	134	112	90	180	225	168	134	112	90	226	169	135	113	90	170	127	101	85	68	132	100	80	64	51
35	407	304	243	203	162	339	254	203	169	135	271	358	268	214	179	143	299	223	178	149	119	224	167	134	112	89	140	105	83	66	52
40	537	402	321	268	214	448	335	267	223	179	358	470	351	281	234	188	392	293	234	195	156	294	220	175	146	117	150	112	89	75	60
45	705	527	421	351	281	587	439	351	293	234	470	629	470	375	313	251	524	392	313	261	209	393	294	235	196	157	170	127	101	85	68
50	943	705	563	470	376	786	588	469	392	314	629	795	594	475	396	317	662	495	395	330	264	497	371	297	248	198	200	154	122	98	79
55	1192	891	712	594	476	994	743	593	495	396	795	1039	777	621	518	415	866	648	517	432	346	649	486	388	324	259	220	175	146	117	94
60	1559	1166	931	777	622	1299	971	776	648	518	1039	1478	1105	882	737	590	1231	921	735	614	491	923	691	551	460	369	240	188	150	120	96
65	1731	1294	1033	863	691	1442	1078	861	719	576	1154	1610	1204	961	802	642	1342	1003	801	669	535	1006	752	601	502	401	250	194	154	122	98
70	2216	1657	1323	1105	884	1847	1381	1103	921	737	1478	1762	1318	1052	878	703	1468	1098	877	732	586	1101	823	658	549	439	270	206	164	130	104
75	2415	1806	1442	1204	964	2012	1505	1202	1003	803	1610	1783	1333	1065	889	711	1486	1111	887	741	593	1114	833	665	555	445	275	210	166	132	106
80	2643	1976	1578	1318	1055	2203	1647	1315	1098	879	1762	1996	1492	1192	995	796	1663	1244	993	829	664	1247	933	745	622	498	280	212	168	134	108
85	2674	2000	1597	1333	1067	2229	1666	1331	1111	889	1783	1996	1492	1192	995	796	1663	1244	993	829	664	1247	933	745	622	498	280	212	168	134	108
90	2824	2112	1686	1408	1127	2353	1760	1405	1173	939	1883	1996	1492	1192	995	796	1663	1244	993	829	664	1247	933	745	622	498	280	212	168	134	108
95	2993	2238	1787	1492	1195	2495	1865	1490	1244	995	1996	1970	1576	1259	1051	841	1757	1313	1049	876	701	1317	985	787	657	526	285	217	170	137	110
100	3162	2364	1888	1576	1262	2635	1970	1573	1313	1051	2108	1970	1576	1259	1051	841	1757	1313	1049	876	701	1317	985	787	657	526	285	217	170	137	110

Height of the spreader disc from ground ; 85 cm

RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm

		Ammonium Sulphate AS 21 %															kg/hectare															Density of fertiliser :		1,05 kg/dm3				
Work Width		10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters																
Positions		C 2-6					C 2-8					E 1-8					F 1-8																					
Speed	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km / h	8 km / h	10 km / h	12 km / h	15 km / h								
Dosage Skale																																						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0								
10	21	16	13	11	8	18	13	11	9	7	14	11	8	7	6	12	9	7	6	5	12	9	7	6	5	12	9	7	6	5								
15	73	55	44	36	29	61	45	36	30	24	49	36	29	24	19	41	30	24	20	16	41	30	24	20	16	41	30	24	20	16								
20	146	109	87	73	58	122	91	73	61	49	98	73	58	49	39	81	61	49	41	32	81	61	49	41	32	81	61	49	41	32								
25	281	210	168	140	112	234	175	140	117	93	187	140	112	93	75	156	117	93	78	62	156	117	93	78	62	156	117	93	78	62								
30	444	332	265	222	177	370	277	221	185	148	296	222	177	148	118	247	185	147	123	99	247	185	147	123	99	247	185	147	123	99								
35	612	458	366	305	244	510	382	305	254	204	408	305	244	204	163	340	254	203	170	136	340	254	203	170	136	340	254	203	170	136								
40	836	625	499	417	333	696	521	416	347	278	557	417	333	278	222	464	347	277	231	185	464	347	277	231	185	464	347	277	231	185								
45	1118	836	668	557	446	932	697	556	465	372	745	557	445	372	297	621	465	371	310	248	621	465	371	310	248	621	465	371	310	248								
50	1467	1097	876	731	585	1223	914	730	610	488	978	731	584	488	390	815	610	487	406	325	815	610	487	406	325	815	610	487	406	325								
55	1897	1419	1133	946	757	1581	1182	944	788	631	1265	946	755	631	505	1054	788	629	525	421	1054	788	629	525	421	1054	788	629	525	421								
60	2077	1553	1240	1035	829	1731	1294	1034	863	691	1385	1035	827	690	553	1154	863	689	575	460	1154	863	689	575	460	1154	863	689	575	460								
65	2297	1718	1372	1145	917	1914	1431	1143	954	764	1532	1145	915	763	611	1276	954	762	636	509	1276	954	762	636	509	1276	954	762	636	509								
70	2674	1999	1597	1333	1067	2228	1666	1331	1111	889	1783	1333	1064	889	711	1485	1111	887	741	593	1485	1111	887	741	593	1485	1111	887	741	593								
75	2933	2193	1751	1462	1170	2444	1828	1459	1218	975	1955	1462	1168	975	780	1629	1218	973	812	650	1629	1218	973	812	650	1629	1218	973	812	650								
80	3165	2367	1890	1578	1263	2638	1972	1575	1315	1053	2110	1578	1260	1052	842	1759	1315	1050	877	702	1759	1315	1050	877	702	1759	1315	1050	877	702								
85	3386	2532	2022	1688	1351	2821	2110	1685	1406	1126	2257	1688	1348	1125	901	1881	1406	1123	938	751	1881	1406	1123	938	751	1881	1406	1123	938	751								
90	3508	2623	2095	1749	1400	2923	2186	1745	1457	1166	2338	1749	1396	1166	933	1949	1457	1164	971	778	1949	1457	1164	971	778	1949	1457	1164	971	778								
95	3629	2713	2167	1809	1448	3024	2261	1806	1507	1207	2419	1809	1444	1206	965	2016	1507	1204	1005	804	2016	1507	1204	1005	804	2016	1507	1204	1005	804								
100	4024	3009	2403	2006	1606	3353	2508	2002	1672	1338	2683	2006	1602	1337	1071	2236	1672	1335	1114	892	2236	1672	1335	1114	892	2236	1672	1335	1114	892								

Height of the spreader disc from ground : 85 cm

RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm

Granulised Ammonium Sulphate AS 21 % kg/hectare															Density of fertiliser :					1,10 kg/dm3					
Work Width	10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters				
Positions	A 1-5					A 2-6					C 2-6					E 2-6					E 4-7				
Speed	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km / h	15 km / h
Dosage Scale																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5	4	3	3	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1
15	47	35	28	24	19	39	30	24	20	16	32	24	19	16	13	26	20	16	13	11	20	15	12	10	8
20	99	74	59	50	40	83	62	49	41	33	66	50	40	33	26	55	41	33	28	22	41	31	25	21	17
25	182	136	109	91	73	152	113	91	76	60	121	91	72	60	48	101	76	60	50	40	76	57	45	38	30
30	304	227	181	151	121	253	189	151	126	101	202	151	121	101	81	169	126	101	84	67	127	95	76	63	50
35	447	334	267	223	178	373	279	222	186	149	298	223	178	149	119	248	186	148	124	99	186	139	111	93	74
40	607	454	362	302	242	506	378	302	252	202	404	302	242	202	161	337	252	201	168	134	253	189	151	126	101
45	800	598	478	399	319	667	499	398	332	266	534	399	319	266	213	445	332	265	222	177	333	249	199	166	133
50	1065	796	636	531	425	887	664	530	442	354	710	531	424	354	283	592	442	353	295	236	444	332	265	221	177
55	1313	982	784	655	524	1094	818	653	545	437	875	655	523	436	349	729	545	436	364	291	547	409	327	273	218
60	1687	1261	1007	841	673	1405	1051	839	701	561	1124	841	671	560	449	937	701	559	467	374	703	525	420	350	280
65	2060	1540	1230	1027	822	1717	1284	1025	856	685	1373	1027	820	685	548	1144	856	683	571	457	858	642	513	428	343
70	2377	1778	1420	1185	949	1981	1481	1183	988	791	1585	1185	946	790	632	1321	988	789	658	527	991	741	591	494	395
75	2720	2034	1624	1356	1085	2267	1695	1353	1130	905	1813	1356	1083	904	724	1511	1130	902	753	603	1133	847	677	565	452
80	2872	2148	1715	1432	1146	2393	1790	1429	1193	955	1915	1432	1143	954	764	1596	1193	953	795	637	1197	895	715	597	478
85	3137	2346	1873	1564	1252	2614	1955	1561	1303	1043	2091	1564	1249	1043	835	1743	1303	1041	869	695	1307	977	780	652	522
90	3318	2481	1981	1654	1324	2765	2068	1651	1378	1103	2212	1654	1321	1103	883	1843	1378	1101	919	736	1383	1034	826	689	552
95	3559	2661	2125	1774	1420	2966	2217	1771	1478	1183	2372	1774	1417	1183	947	1977	1478	1181	986	789	1483	1109	885	739	592
100	3574	2673	2134	1782	1426	2979	2227	1779	1485	1189	2383	1782	1423	1188	951	1986	1485	1186	990	792	1489	1114	889	742	594

Height of the spreader disc from ground ; 85 cm

RPM of the PTO drive shaft : 540 rpm

		Triple Superphosphate (TSP) kg/hectare															Density of fertiliser :		0,96 kg/dm3							
Work Width		10 meters					12 meters					15 meters					18 meters					24 meters				
Positions		A 1-5					A 2-7					C 2-8					E 2-7					E 3-8				
Speed		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
Dosage Skale		km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km/h	km / h	km / h	km/h	km/h	km / h	km / h	km / h
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
15		24	18	15	12	10	20	15	12	10	8	16	12	10	8	6	13	10	8	7	5	10	8	6	5	4
20		50	37	30	25	20	42	31	25	21	17	33	25	20	17	13	28	21	17	14	11	21	16	12	10	8
25		110	82	66	55	44	92	69	55	46	37	73	55	44	37	29	61	46	37	31	24	46	34	27	23	18
30		206	154	123	103	82	172	129	103	86	69	137	103	82	69	55	115	86	68	57	46	86	64	51	43	34
35		308	231	184	154	123	257	192	153	128	103	206	154	123	103	82	171	128	102	85	68	129	96	77	64	51
40		487	364	291	243	194	406	303	242	202	162	325	243	194	162	130	270	202	162	135	108	203	152	121	101	81
45		629	470	376	314	251	524	392	313	261	209	419	314	250	209	167	350	261	209	174	139	262	196	157	131	105
50		775	580	463	386	309	646	483	386	322	258	517	386	309	258	206	431	322	257	215	172	323	242	193	161	129
55		970	725	579	483	387	808	604	483	403	323	647	483	386	322	258	539	403	322	269	215	404	302	241	201	161
60		1257	940	751	627	502	1048	783	625	522	418	838	627	500	418	334	698	522	417	348	279	524	392	313	261	209
65		1519	1136	907	757	606	1266	947	756	631	505	1013	757	605	505	404	844	631	504	421	337	633	473	378	316	253
70		1835	1372	1096	915	732	1529	1144	913	762	610	1224	915	731	610	488	1020	762	609	508	407	765	572	457	381	305
75		2253	1685	1345	1123	899	1878	1404	1121	936	749	1502	1123	897	749	599	1252	936	747	624	499	939	702	561	468	375
80		2460	1839	1469	1226	982	2050	1533	1224	1022	818	1640	1226	979	817	654	1367	1022	816	681	545	1025	766	612	511	409
85		2819	2108	1684	1405	1125	2349	1757	1403	1171	938	1880	1405	1122	937	750	1566	1171	935	781	625	1175	878	701	586	469
90		3024	2261	1806	1508	1207	2520	1884	1505	1256	1006	2016	1508	1204	1005	805	1680	1256	1003	838	670	1260	942	752	628	503
95		3112	2327	1859	1552	1242	2594	1939	1549	1293	1035	2075	1552	1239	1034	828	1729	1293	1033	862	690	1297	970	774	646	517
100		3217	2405	1921	1604	1284	2681	2005	1601	1336	1070	2145	1604	1281	1069	856	1787	1336	1067	891	713	1340	1002	800	668	535

535

Контролна кутија за големина на гранули

Ова е прозирна пластична кутија со 4 делови одвоени со 3 филтри.

Таа ќе ви помогне да ја проверите големината на гранулатот на ѓубривото што го имате. Постојат многу различни видови на ѓубрива достапни во светот, а исто така има и нови видови кои се воведуваат на пазарот. Исто така, дури и името на ѓубривата може да биде исто, густината и просечната големина на гранулитите може да се разликуваат од време на време во зависност од земјата или од производителот. Ова ќе ви помогне да ја одредите категоријата на ѓубривото што ќе го ширите и да ги направите најдобрите прилагодувања според вашите потреби.

Пресеците се означени со буквите А, В, С и D

Има и 3 филтери кои ги одделуваат деловите еден од друг. Правилното позиционирање на филтрите треба да се направи според големината на квадратните дупки на нив.

Kontrolna kutija za veličinu granula

Ovo je prozirna plastična kutija sa 4 dijela odvojena sa 3 filtera.

Pomoći će vam da provjerite veličinu granula gnojiva koje imate. U svijetu je dostupno mnogo različitih vrsta gnojiva, a na tržištu se pojavljuju i nove vrste. Takođe, čak i naziv đubriva može biti isti kao i gustina, a prosečna veličina granula može biti različita s vremena na vreme u zavisnosti od zemlje ili proizvođača. Ova kutija će vam pomoći da odredite kategoriju gnojiva koje ćete rasipati i da napravite najbolja prilagođavanja prema vašim potrebama.

Sekcije su označene slovom s A, B, C i D

Postoje i 3 filtera koji odvajaju sekcije jedan od drugog. Ispravno pozicioniranje filtera treba izvršiti prema veličini kvadratnih rupa na njima.


Kutia e kontrollit të madhësisë së granulës

Kjo është një kuti plastike transparente me 4 seksione të ndara me 3 filtra.

Do t'ju ndihmojë të kontrolloni madhësinë e kokrrizave të plehut që kenë. Ka shumë lloje të ndryshme të plehrave të disponueshme në botë dhe gjithashtu ka lloje të reja që po futen në treg. Gjithashtu edhe emri i plehrave mund të jetë i njëjtë, dendësia dhe madhësia mesatare e kokrrizave mund të ndryshojnë herë pas here në varësi të vendit ose prodhuesit. Kjo kuti do t'ju ndihmojë të përcaktoni kategorinë e plehut që do të përhapni dhe të bëni rregullimet më të mira sipas nevojave tuaja.

Seksionet janë shënuar me shkronjat s A, B, C dhe D

Ka edhe 3 filtra që ndajnë seksionet njëra nga tjetra. Pozicionimi i saktë i filtrave duhet të bëhet sipas madhësisë së vrimave katrore mbi to.



Size Control Box

Filter separating these two sections	Hole size on the filter should be
A-B	2 x 2 mm
B-C	3,3 x 3,3 mm
C-D	4,75 x 4,75 mm



Предупредување: Проверете дали филтрите се поставени според табелата погоре. Погрешното поставување ќе ви даде погрешни резултати.

Upozorenje: Uvjerite se da su filteri postavljeni prema gornjoj tabeli. Pogrešan smještaj će vam dati pogrešne rezultate.

Paralajmërim: Sigurohuni që filtrat të vendosen sipas tabelës së mësipërme. Vendosja e gabuar do t'ju japë rezultate mashtruese.

КАКО СЕ КОРИСТИ!

Следете ги овие чекори за да ги одредите најсоодветните прилагодувања кога користите нов тип на ѓубриво што не е споменато во табелите во овој прирачник.

КАКО ГА КОРИСТИТИ!

Slijedite ove korake kako biste odredili najprikladnija podešavanja kada koristite novu vrstu gnojiva koja nije navedena u tabelama u ovom priručniku.



SI TA PERDORNI!

Ndiqni këto hapa për të përcaktuar rregullimet më të përshtatshme kur përdorni një lloj të ri plehrash që nuk përmendet në tabelat në këtë manual.

Чекор 1: Ставете го ѓубривото во делот D и затворете го капакот одозгора.

Korak 1: Stavite đubrivo u odeljak D i zatvorite poklopac odozgo.


Hapi 1: Vendoseni plehun në seksionin D dhe mbyllni kapakun sipër.



Чекор 2: Свртете ја кутијата како што е прикажано на сликата, така што делот D е на врвот.

Korak 2: Okrenite kutiju kao što je prikazano na slici tako da dio D bude na vrhu.

Hapi 2: Kthejeni kutinë siç tregohet në figurë në mënyrë që pjesa D të jetë sipër.




Чекор 3: Протресете ја кутијата лево и десно 30 секунди. Малите ѓубрива ќе почнат да паѓаат надолу додека не можат повеќе да поминат низ следниот филтер.

Korak 3: Protresite kutiju lijevo i desno 30 sekundi. Gnojiva male veličine počët će padati prema dolje sve dok više ne mogu proći kroz sljedeći filter.

Hapi 3: Shkundni kutinë majtas dhe djabatas për 30 sekonda. Plehrat me përmasa të vogla do të fillojnë të bien poshtë derisa të mos kalojnë më nëpër filtrin tjetër.

A	B	C	D
0	5	6	0



Чекор 4: Свртете ја кутијата во исправена положба на крајот од 30 секунди. Секој дел е поделен на 10. Забележете кој дел е колку е полн.

Korak 4: Okrenite kutiju u uspravan položaj na kraju 30 sekundi. Svaki odjeljak je podijeljen na 10. Zabilježite koji odjeljak je koliko pun.

Hapi 4: Kthejeni kutinë në pozicionin vertikal në fund të 30 sekondave. Çdo seksion është i ndarë në 10. Vini re se cili seksion është sa i plotë.

На пример: на сликата е резултат како овој/Na primjer: Slika se odnosi na rezultat kao što je ovaj:/Për shembull:

Чекор 5: Еве подолу е табелата која ги прикажува резултатите од истиот процес што го направивме за видовите ѓубрива што ги тестиравме. Можете да ја користите вашата контрола за да го пронајдете најблискиот тип на ѓубриво што се совпаѓа со вашето и така можете да започнете со препорачаните поставки на табелата за секоја работна ширина. Нашиот пример илустриран на горните слики е блиску до Уреа (голема големина) во редот 2 Се разбира, ќе биде потребно да се провери и густината на ѓубривото што ќе го користите со резултатот во табелите. Не е неопходно да се добие 100% совпаѓање во овие бројки. Тие се навистина многу фини прилагодувања во случај да сте заинтересирани да ги направите. Отстапувањата помеѓу слични поставки не создаваат големи отстапувања во однос на работната ширина.

Korak 5: U nastavku je tabela koja prikazuje rezultate istog procesa koji smo uradili za tipove đubriva koje smo testirali. Možete koristiti svoju kontrolu da pronađete najbližu vrstu đubriva koja odgovara vašem i tako možete početi sa preporučenim postavkama na tabeli za svaku radnu širinu. Naš primjer ilustrovan na gornjim slikama je blizu uree (velike veličine) u redu 2. Naravno, također će biti potrebno provjeriti gustinu gnojiva koje ćete koristiti sa rezultatom u tabelama. Nije neophodno dobiti 100% podudaranje u ovim brojkama. Oni su zaista veoma fina podešavanja u slučaju da ste zainteresovani da ih napravite. Odstupanja između sličnih postavki ne stvaraju velika odstupanja u pogledu radne širine.

Hapi 5: Këtu më poshtë është tabela e cila tregon rezultatet e të njëjtit proces që bëmë për llojet e plehrave që testuam. Ju mund të përdorni kontrollin tuaj për të gjetur llojin më të afërt të plehut që përputhet me tuajin dhe kështu mund të filloni me cilësimet e këshilluara në tabelë për çdo gjerësi pune. Shembulli ynë i ilustruar në fotot e mësipërme është afër uresë (me madhësi të madhe) në rreshtin 2 Sigurisht që do të jetë e nevojshme të kontrolloni edhe densitetin e plehut që do të përdorni me rezultatin në tabela. Nuk është e nevojshme të merret 100% përputhja në këto shifra. Ato janë me të vërtetë rregullime shumë të mira në rast se jeni të interesuar të bëni. Devijimet midis cilësimeve të ngjashme nuk po krijojnë devijime të mëdha për sa i përket gjerësisë së punës.

					Work Width (meters)				
Distribution in the control box				Type of Fertiliser	10	12	15	18	24
A	B	C	D		Advised set up for falling point and disc flaps				
0	9	1	0	UREA (normal)	A 2-6	C 2-6	F 2-6	F 2-7	-
0	5	5	0	Urea (big sized)	A 2-5	C 2-8	E 3-7	E 4-8	F 4-8
1	8	1	1	%26 CAN (small sized)	A 1-6	C 2-6	G 2-7	E 3-7	F 4-8
	4	6	1	%26 CAN (bigger sized)	A 1-6	C 1-6	G 2-6	E 3-7	D 4-8
7	3	0-1	0	Amonyum Sulfate (small sized)	C 2-6	D 2-8	F 1-8	-	-
6	2	1	0	Amonium Sulfate (medium sized)	C 2-6	C 2-8	E 1-8	F 1-8	-
0	3	7	1	Amonium Sulfate (bigger sized)	A 1-5	A 2-6	C 2-6	E 2-6	E 4-7
1	4	5	1	20-20-20	A 1-5	A 2-7	E 2-5	E 2-7	C 3-7
				15-15-15	A 1-5	A 2-5	E 2-5	E 2-7	F 3-7
0	4	6	1	18-46 DAP Di Amonium Phosphate	A 1-5	A 2-7	E 2-5	E 2-7	C 3-7
0	2	8	0	0-46-0 (TSP) Triple Superphosphate	A 1-5	A 2-7	C 2-8	E 2-7	E 3-8

Контрола, подмачкување, замена/Kontrola, podmazivanje, zamjena/ Kontrolli, lubrifikimi, zëvendësimi			
Точки на подмачкување/Таčke podmazivanja/ Pikat e lubrifikimit	Quantity per part	Quantity of that part	Total Amount
PTO drive SHAFT	3	1	3
Grand Total			3

Period Maintenance	By the end of every 8 hours or 15 hectare working	By the end of every 40 hours or 75 hectare working	By the end of every 160 hours or 300 hectare working	By the end of every 4 YEARS
Mixer Chain & Sprockets	C / G			R
Chain Tension Springs			C	C&R
PTO Shaft	C			
Hydraulic Cylinders			C	C&R
Housing of the mixer shaft			C	R
Disc Flaps		C		C&R
Plastic Wheels		C&R		R
Rubber Wedges			C	R
Oils in T & L Gearboxes	C		C&R	R
Lock Pins	C			R
Tent Mechanism			C / G	R
Tent Cover			C	
Linkage Pins		C		R
Dosage Direction Part			C	C&R

C: (Контрола) Контролирајте со рацете и очите. Исчистете го делот. Прицврстете ако се чини дека прицврстувачите се лабави. Доколку е потребно, ставете маст. Доколку е потребно заменете го со нов.

G: (Grease) Подмачкајте ги овие делови со соодветен материјал за подмачкување или ставете масло во менувачот според делот.

C&R: (Control&Replace) Контролирајте го делот или механизмот. Заменете ги оштетените или деформираните делови. Набавувајте и склопете ги деловите доколку недостасуваат.

R: (Замена) Заменете го делот со нов без да размислите дали изгледа во добра состојба или не.

C: (Kontrola) Kontrolišite svojim rukama i očima. Očistite dio. Pričvrstite ako vam se čini da su zatvarači labavi. Po potrebi podmazati. Po potrebi zamijenite novim.

G: (Mast) Podmažite ove dijelove odgovarajućim materijalom za podmazivanje ili stavite ulje za mjenjač prema dijelu.

C&R: (Kontrola i zamjena) Kontrolirajte dio ili mehanizam. Zamijenite oštećene ili deformirane dijelove. Isporučite i sastavite dijelove ako nedostaju.

R: (Zamijenite) Zamijenite dio novim bez obzira da li izgleda u dobrom stanju ili ne.

C: (Kontrolli) Kontrolloni me duart dhe sytë tuaj. Pastroni pjesën. Mbërthejeni nëse mbërthyesit duket se janë të lirshëm. Nëse është e nevojshme, vendosni yndyrë. Nëse është e nevojshme zëvendësojeni me të renë.

G: (Grasë) Lyejini këto pjesë me material të përshtatshëm grasues ose vendosni vaj kuti ingranazhi sipas pjesës.

C&R: (Control&Replace) Kontrolllo pjesën ose mekanizmin. Zëvendësoni pjesët e dëmtuara ose të deformuara.

Furnizoni dhe montoni pjesët nëse mungon.

R: (Zëvendëso) Zëvendëso pjesën me të renë pa marrë parasysh nëse duket në gjendje të mirë apo jo.